

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 142

1 август 2016, понеделник

година LXXII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                   | Стр. |                                                                                                                                                                           | Стр. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3401. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи.....                       | 3    | 3410. Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници.....                                                                                     | 14   |
| 3402. Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги..... | 4    | 3411. Закон за изменување и дополнување на Законот за спортска академија.....                                                                                             | 15   |
| 3403. Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик.....                                 | 5    | 3412. Закон за изменување на Законот за Државниот испитен центар.....                                                                                                     | 17   |
| 3404. Закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка.....                      | 7    | 3413. Одлука за објавување јавен оглас за именување на претседател, заменик претседател и заменик член на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката..... | 17   |
| 3405. Закон за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија.....        | 8    | 3414. Одлука за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....                                                                               | 18   |
| 3406. Закон за изменување на Законот за нотаријатот.....                                          | 9    | 3415. Одлука за именување на член на Комисијата на Агенцијата за пошти.....                                                                                               | 18   |
| 3407. Закон за изменување на Законот за извршување.....                                           | 10   | 3416. Одлука за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија.....                                                                                              | 18   |
| 3408. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување.....              | 10   |                                                                                                                                                                           |      |
| 3409. Закон за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште.....                      | 11   |                                                                                                                                                                           |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Стр. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3417. <b>Одлука</b> за изменување на Статутот на Акционерско друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД-Скопје.....                                                                                                                                                         | 18   | 3427. <b>Одлука</b> за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад.....                                                                                                                                                                                                           | 32   |
| 3418. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за продажба на движни ствари - моторни возила....                                                                                                                                                                           | 19   | 3428. <b>Одлука</b> за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево.....                                                                                                                                                                                                                                                      | 32   |
| 3419. <b>Одлука</b> за давање согласност на Одлуката за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби..... | 19   | 3429. <b>Одлука</b> за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....                                                                                                                                                                                                                                             | 32   |
| 3420. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Пластица и Црн Врв“, општина Кратово и општина Пробиштип на Рударско индустриски комбинат Силекс АД - Кратово.....                         | 19   | 3430. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на производен комплекс КО Глумово Општина Сарај.....                                                                                                                                                                | 33   |
| 3421. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Пластица и Црн Врв“, општина Кратово, општина Пробиштип и општина Свети Николе на Рударско индустриски комбинат Силекс АД - Кратово.....   | 20   | 3431. <b>Одлука</b> за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Македонија.....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33   |
| 3422. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.....                                                                                                              | 20   | 3432. <b>Решение</b> за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Хидробиолошки завод - Охрид.....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34   |
| 3423. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.....                                                                                                              | 21   | 3433. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник од општината на чие подрачје се наоѓа националниот парк на ЈУ Национален парк Галичица - Охрид.....                                                                                                                                                                                                        | 34   |
| 3424. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.....                                                                                                              | 21   | 3434. <b>Правилник</b> за поблиските услови во однос на просторот, опремата, кадрите, формата, содржината и начинот на водење на евиденција за издадени потврди за пробно возење и пробни таблици од страна на правните лица овластени за вршење на технички преглед на возила и на правните лица кои пуштаат возила на пазар, доколку издаваат потврди за пробно возење и пробни таблици..... | 34   |
| 3425. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.....                                                                                                               | 21   | 3435. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство.....                                                                                                                                                                                                                                             | 35   |
| 3426. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.....                                                                                                               | 30   | 3436. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за начинот за издавање, обновување и одземање на лиценците и овластувањата, формата и содржината на образецот на лиценците и овластувањата, висината на надоместокот за издавање на лиценците и овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистрите.....                                                         | 35   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-44 |

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

3401.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2016 година.

Бр. 08-3432/1  
28 јули 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

## Член 1

Во Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 120/16 и 127/16), во членот 47 став (1) во категорија „Б-РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ во организациски единици со надлежност на цела територија на Република Македонија“ во ниво Б1, во колона „Вид на работно место“ алинејата 4 се брише.

## Член 2

Во членот 49 став (1) алинеја 1 се брише.

## Член 3

Членот 50 се менува и гласи:  
„Организацијата и работата на Министерството во која се инкорпирани актите на Бирото и Управата се утврдуваат со Уредба донесена од Владата на Република Македонија.“.

## Член 4

Во членот 51 став (1) се менува и гласи:  
„Актот за систематизација на работните места во Министерството, во кој се инкорпирани актите на Бирото и Управата го донесува министерот со претходна согласност од Владата на Република Македонија.“.

Во ставот (2) зборот „актите“ се заменува со зборот „актот“.

## Член 5

Членот 52 се брише.

## Член 6

Во членот 126 алинеја 7 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 8, која гласи:

„-ги има завршено обуките утврдени за работното место на кое се унапредува.“.

## Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 120/16).

## Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2017 година.

## L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  
PËR PUNË TË BRENDSHME

## Neni 1

Në Ligjin për punë të brendshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 120/16 dhe 127/16), në nenin 47 paragrafi (1) në kategorinë "B-PUNËTORË UDHËHEQËS në njësi organizative me kompetencë në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë" në nivelin B1, në kolonën "Lloji i vendit të punës" alineja 4 shlyhet.

## Neni 2

Në nenin 49 paragrafi (1) alineja 1 shlyhet.

## Neni 3

Neni 50 ndryshohet si vijon:

"Organizimi dhe puna e Ministrisë në të cilën janë të inkuorporuara aktet e Byrosë dhe Drejtorisë përcaktohen me Urdhëresë të miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë".

## Neni 4

Në nenin 51 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Aktin për sistematizim të vendeve të punës në Ministri, në të cilin janë të inkuorporuara aktet e Byrosë dhe Drejtorisë, e miraton ministri me pëlqim paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë".

Në paragrafin (2) fjala "aktet" zëvendësohet me fjalën "akti".

## Neni 5

Neni 52 shlyhet.

## Neni 6

Në nenin 126 në alinenë 7 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet aline e re 8, si vijon:

"-i ka përfunduar trajnimet e përcaktuara për vendin e punës në të cilin avancohet".

## Neni 7

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punë të brendshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 120/16).

## Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2017.

**3402.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2016 година.

Бр. 08-3433/1  
28 јули 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ****Член 1**

Во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), во членот 107 став (1) се менува и гласи:

„МРТ во Република Македонија обезбедува најмалку еден телевизиски програмски сервис на македонски јазик и еден телевизиски програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик, кои ќе емитуваат програма 24 часа секој ден во неделата, како и телевизиски програмски сервис кој ќе емитува програма на јазиците на другите не мнозински заедници во Република Македонија.“.

**Член 2**

По членот 144 се додава нова Глава IX, која гласи:

**„IX. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ“.****Член 3**

Во членот 145 став (1) бројот „100.000“ се заменува со бројот „50.000“.

Во ставот (2) зборовите: „3.000 до 5.000“ се заменуваат со бројот „1.500“.

**Член 4**

Во членот 146 став (1) бројот „20.000“ се заменува со бројот „10.000“.

Во ставот (2) зборовите: „1.000 до 3.000“ се заменуваат со бројот „500“.

**Член 5**

Насловот на главата „IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ“ се брише.

**Член 6**

Во членот 147 став (1) зборовите: „10.000 до 20.000“ се заменуваат со бројот „5.000“.

Во ставовите (2) и (3) зборовите: „1.000 до 3.000“ се заменуваат со бројот „500“.

**Член 7**

Во членот 148 став (1) зборовите: „5.000 до 10.000“ се заменуваат со бројот „2.500“.

Во ставот (2) зборовите: „500 до 1.000“ се заменуваат со бројот „250“.

**Член 8**

Во членот 149 став (1) зборовите: „3.000 до 5.000“ се заменуваат со бројот „1.500“.

Во ставот (2) зборовите: „1.000 до 1.500“ се заменуваат со бројот „500“.

**Член 9**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J****PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHËRBIME MEDIATIKE AUDIO DHE AUDIOVIZUELE****Neni 1**

Në Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 dhe 132/14), në nenin 107 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"RTM-ja në Republikën e Maqedonisë siguron së paku një servis programor televiziv në gjuhën maqedonase dhe një servis programor televiziv në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetareve që është e ndryshme nga gjuha maqedonase, që do të transmetojnë program 24 orë çdo ditë të javës, si dhe servis programor televiziv që do të transmetojë program në gjuhët e bashkësive tjera joshumicë në Republikën e Maqedonisë."

**Neni 2**

Pas nenit 144 shtohet Kapitull i ri IX si vijon:

**"IX. DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE".****Neni 3**

Në nenin 145 në paragrafin (1) numri "100.000" zëvendësohet me numrin "50.000".

Në paragrafin (2) fjalët: „3.000 deri në 5.000“ zëvendësohen me numrin "1.500".

**Neni 4**

Në nenin 146 në paragrafin (1) numri "20.000" zëvendësohet me numrin "10.000".

Në paragrafin (2) fjalët: „1.000 deri në 3.000“ zëvendësohen me numrin "500".

**Neni 5**

Titulli i kapitullit "IX. DISPOZITA NDËSHKIMORE" shlyhet.

**Neni 6**

Në nenin 147 në paragrafin (1) fjalët: "10.000 deri 20.000" zëvendësohen me numrin "5.000".

Në paragrafët (2) dhe (3) fjalët: "1.000 deri 3.000" zëvendësohen me numrin "500".

## Нени 7

Нë ненин 148 нë параграфин (1) фјалët: "5.000 deri 10.000" зëvendësohen me numrin "2.500".

Нë параграфин (2) фјалët: „500 deri нë 1.000" зëvendësohen me numrin "250".

## Нени 8

Нë ненин 149 нë параграфин (1) фјалët: "3.000 deri 5.000" зëvendësohen me numrin "1.500".

Нë параграфин (2) фјалët: „1.000 deri нë 1.500" зëvendësohen me numrin "500".

## Нени 9

Ky ligj hyn нë fuqi нë ditën e tetë nga dita e botimit нë "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## 3403.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## УКАЗ

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2016 година.

Бр. 08-3434/1  
28 јули 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

## Член 1

Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16 и 136/16), во членот 181 став (1) бројот „4.500“ се заменуваат со бројот „2.250“.

## Член 2

Во членот 181-а став (1) бројот „8.000“ се заменува со бројот „4.000“.

## Член 3

Во членот 182 став (1) бројот „8.000“ се заменува со бројот „4.000“.

## Член 4

Во членот 183 став (1) бројот „8.000“ се заменува со бројот „4.000“.

## Член 5

Во членот 183-а став (1) бројот „4.500“ се заменува со бројот „2.250“.

## Член 6

Во членот 189-а став (1) бројот „8.000“ се заменува со бројот „4.000“.

Во ставот (2) зборовите: „1.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „500 до 1.500“.

## Член 7

По членот 196-б се додаваат десет нови членови 196-в, 196-г, 196-д, 196-ѓ, 196-е, 196-ж, 196-з, 196-с, 196-и и 196-ј, кои гласат:

## „Член 196-в

Правилата за медиумско претставување од членовите 75, 75-а, 75-б, 75-в, 75-г, 75-д, 76-в и 76-г од Изборниот законик се применуваат 100 дена пред денот на одржување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година.

## Член 196-г

Во рамките на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се формира Привремена комисија за следење на медиумско претставување (во натамошниот текст: Привремена комисија) која врши мониторинг на спроведување на одредбите од членовите 75, 75-а, 75-б, 75-в, 75-г, 75-д, 75-ѓ, 76, 76-а, 76-б, 76-в, 76-г и 77 од овој законик.

## Член 196-д

(1) Привремената комисија е составена од пет члена, од кои четири члена ги определуваат двете политички партии во опозиција со најголем број пратеници и двете политички партии на власт со најголем број пратеници во Собранието на Република Македонија, по претходна консултација со релевантните професионални организации, од кои најмалку еден член е од редот на припадниците на најголемата мнозинска заедница во Република Македонија, во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги именува четирите члена на Привремената комисија, веднаш а најдоцна во рок од еден ден од денот кога биле определени.

(3) Петтиот член на Привремената комисија, директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го именува по претходен предлог усвоен со консензус од четирите члена од ставот (2) на овој член, во рок од 15 дена од нивното именување.

(4) Мандатот на Привремената комисија трае до завршувањето изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година.

## Член 196-ѓ

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги постапува по предлозите на Привремената Комисија и поведува постапка согласно со Изборниот законик.

## Член 196-е

(1) Привремената комисија веднаш ги добива извештаите за следење на изборното медиумско претставување и програмскиот сервис на радиодифузерите и електронски медиуми (интернет портали) во Република Македонија од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(2) Оценките за балансирано претставување од страна на радиодифузерите, односно Јавниот радиодифузен сервис, трговските радиодифузни друштва и

електронските медиуми (интернет портали) оваа Привремена комисија ги дава за период не покус од седум дена.

#### Член 196-ж

(1) Просторните, технички и финансиски услови за работа на Привремената комисија ги обезбедува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(2) Членовите на Привремената комисија имаат право на месечен надоместок за својата работа во висина од три и пол просечни месечни плати во Република Македонија според последните податоци објавени од Државниот завод за статистика.

#### Член 196-з

Во рок од 30 дена од денот на донесувањето на овој закон, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе ја измени Методологијата од членот 76-в став (8) од Изборниот законик во делот на примена на одредбите на овој закон.

#### Член 196-с

(1) Ниту еден медиум или новинар не може да биде санкциониран за изразување на мислење.

(2) Изразувањето на мислење мора да биде издвоено од веста.

(3) Ниту еден медиум не може да биде затворен на предлог на Привремената комисија во постапка поведена согласно со нејзините надлежностите утврдени со овој закон.

#### Член 196-и

(1) За прекршувањата на одредбите на Изборниот законик за кои се утврдени глоби во членовите 181, 181-а, 182, 183, 183-а и 189-а, доколку прекршокот е сторен за прв пат судот ќе изрече прекршочна санкција опомена.

(2) Доколку прекршокот се повтори, судот ќе изрече глоба во износ утврден во членовите 181, 181-а, 182, 183, 183-а и 189-а од законот.

(3) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член не се применува членот 75 од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 196/15).

#### Член 196-ј

(1) На предлог на политичката партија во опозиција со најголем број пратеници во Собранието на Република Македонија, а по претходна консултација со двете политички партии на власт со најголем број пратеници во Собранието на Република Македонија и политичката партија во опозиција со втор најголем број пратеници во Собранието на Република Македонија, од редот на експертите од областа се назначува уредник на информативната програма на Јавниот радиодифузен сервис.

(2) Уредникот од ставот (1) на овој член ја презема функцијата 100 дена пред денот на одржување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година.“

#### Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година.

## L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT ZGJEDHOR

#### Neni 1

Në Kodin zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16 dhe 136/16), në nenin 181 paragrafi (1) numri “4.500” zëvendësohet me numrin “2.250”.

#### Neni 2

Në nenin 181-a paragrafi (1) numri “8.000” zëvendësohet me numrin “4.000”.

#### Neni 3

Në nenin 182 në paragrafin (1) numri “8.000” zëvendësohet me numrin “4.000”.

#### Neni 4

Në nenin 183 paragrafi (1) numri “8.000” zëvendësohet me numrin “4.000”.

#### Neni 5

Në nenin 183-a paragrafi (1) numri “4.500” zëvendësohet me numrin “2.250”.

#### Neni 6

Në nenin 189-a në paragrafin (1) numri “8.000” zëvendësohet me numrin “4.000”.

Në paragrafin (2) fjalët: “1.000 deri 3.000” zëvendësohen me fjalët: “500 deri 1.500”.

#### Neni 7

Pas nenit 196-b shtohen dhjetë nene të reja 196-v, 196-g, 196-d, 196-gj, 196-e, 196-zh, 196-z, 196-x, 196-i dhe 196-j, si në vijim:

#### “Neni 196-v

Rregullat për prezantim mediatik nga nenet 75, 75-a, 75-b, 75-v, 75-g, 75-d, 76-v dhe 76-g të Kodit zgjedhor zbatohen 100 ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, që do të mbahen në vitin 2016.

#### Neni 196-g

Në suazat e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele formohet Komision i Përkohshëm për Ndjekjen e Prezantimit Mediatik (në tekstin e mëtejme: Komision i përkohshëm) që monitoron zbatimin e dispozitave të neneve 75, 75-a, 75-b, 75-v, 75-g, 75-d, 75-gj, 76, 76-a, 76-b, 76-v, 76-g dhe 77 të këtij kodi.

#### Neni 196-d

(1) Komisioni i përkohshëm përbëhet prej pesë anëtarëve, prej të cilëve katër anëtarë i caktojnë dy partitë politike në opozitë me numër më të madh të deputetëve dhe dy partitë politike në pushtet me numër më të madh të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, pas konsultimit paraprak me organizatat relevante profesionale, prej të cilave së paku një anëtar është nga radhët e pjesëtarëve të bashkësisë më të madhe joshumicë në Republikën e Maqedonisë, në afat prej shtatë ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Drejtori i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele i emëron katër anëtarët e Komisionit të përkohshëm, menjëherë, e më së voni në afat prej një dite nga dita kur janë caktuar.

(3) Анëтарин е pestë të Komisionit të përkohshëm, drejtori i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale e emëron pas propozimit paraprak të miratuar me konsensus nga katër anëtarët nga paragrafi (2) i këtij neni, në afat prej 15 ditëve nga emërimi i tyre.

(4) Mandati i Komisionit të përkohshëm zgjat deri në përfundimin e procesit zgjedhor të zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, që do të mbahen në vitin 2016.

#### Neni 196-gj

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale vepron sipas propozimeve të Komisionit të përkohshëm dhe ngre procedurë në pajtim me Kodin zgjedhor.

#### Neni 196-e

(1) Komisioni i përkohshëm menjëherë i merr raportet për ndjekje të prezantimit mediatik zgjedhor dhe të servisit programor të radiodifuzerëve dhe mediave elektronike (internet portaleve) në Republikën e Maqedonisë nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale.

(2) Vlerësimet për prezantim të balancuar nga ana e radiodifuzerëve përkatësisht Servisit publik radiodifuziv, shoqëritë tregtare radiodifuzive dhe mediave elektronike (internet portaleve) ky Komision i përkohshëm i jep në periudhë jo më të shkurtër se shtatë ditë.

#### Neni 196-zh

(1) Kushtet hapësinore, teknike dhe financiare për punë të Komisionit të përkohshëm i siguron Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale.

(2) Anëtarët e Komisionit të përkohshëm kanë të drejtë për kompensim mujor për punën e tyre në lartësi prej tri e gjysmë rroga mesatare mujore në Republikën e Maqedonisë sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Enti Shtetëror për Statistikë.

#### Neni 196-z

Në afat prej 30 ditëve nga dita e miratimit të këtij ligji, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale do ta ndryshojë Metodologjinë nga neni 76-v paragrafi (8) i Kodit zgjedhor në pjesën e zbatimit të dispozitave të këtij ligji.

#### Neni 196-x

(1) Asnjë medium ose gazetar nuk mund të sanksionohet për shprehjen e mendimit.

(2) Shprehja e mendimit doemos duhet të jetë e ndarë prej lajmit.

(3) Asnjë medium nuk mund të mbyllet me propozim të Komisionit të përkohshëm në procedurë të ngritur në pajtim me kompetencat e përcaktuara me këtë ligj.

#### Neni 196-i

(1) Për kundërvajtjet e dispozitave të Kodit zgjedhor për të cilat janë caktuar gjoba në nenet 181, 181-a, 182, 183, 183-a dhe 189-a, nëse kundërvajtja është bërë për herë të parë gjykata do të shqiptojë sanksion kundërvajtës paralajmërim.

(2) Nëse kundërvajtja përsëritet, gjykata do të shqiptojë gjobë në shumë të përcaktuar në nenet 181, 181-a, 182, 183, 183-a dhe 189-a të ligjit.

(3) Në rastet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni nuk zbatohet neni 75 i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit zgjedhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 196/15).

#### Neni 196-j

(1) Me propozim të partisë politike në opozitë me numër më të madh të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, kurse me konsultim paraprak me dy partitë politike në pushtet me numër më të madh të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe partinë politike në opozitë e dyta me numrin më të madh të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, nga radhët e ekspertëve të fushës emërohet redaktor i programit informativ të Servisit publik radiodifuziv.

(2) Redaktori nga paragrafi (1) i këtij neni, e merr funksionin 100 ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, që do të mbahen në vitin 2016."

#### Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të zbatohet deri në ditën e përfundimit të procesit zgjedhor të zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, që do të mbahen në vitin 2016.

#### 3404.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2016 година.

Бр. 08-3435/1

28 јули 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

#### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА

#### Член 1

Во Законот за кривична постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 150/10 и 100/12), во членот 50 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Полициските службеници кои се раководни работници во Министерството за внатрешни работи, не можат да бидат предмет на наредбата од ставот (1) на овој член.“.

#### Член 2

По членот 567 се додава нов член 567-а, кој гласи:

#### „Член 567-а

Актите донесени согласно со членот 50 став (1) од овој Закон, а кои се однесуваат на полициските службеници кои се раководни работници во Министерството за внатрешни работи, донесени пред денот на влегувањето во сила на овој закон, престануваат да важат.“.

## Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува до денот на објавувањето на конечните резултати од страна на Државната изборна комисија за спроведените предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година.

## L I G J

### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PROCEDURË PENALE

## Нени 1

Нë Ligjin për procedurë penale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 150/10 dhe 100/12), në nenin 50 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

"(4) Nëpunësit policorë të cilët janë punëtorë udhëheqës në Ministrinë e Punëve të Brendshme, nuk mund të jenë lëndë e urdhërësës nga paragrafi (1) i këtij neni."

## Нени 2

Pas nenit 567 shtohet nen i ri 567-a si vijon:

## "Нени 567-a

Aktet e miratuara në pajtim me nenin 50 paragrafi (1) të këtij ligji, e të cilat kanë të bëjnë me nëpunësit policorë të cilët janë punëtorë udhëheqës në Ministrinë e Punëve të Brendshme, të miratuara para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen."

## Нени 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të zbatohet deri në ditën e shpalljes së rezultateve përfundimtare nga ana e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e realizuara të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë që do të mbahen në vitin 2016.

## 3405.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2016 година.

Бр. 08-3436/1  
28 јули 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

## Член 1

Во Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), членот 44 став (1) се менува и гласи:

„Заради организирање на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година, Собранието на Република Македонија на предлог на претседателот на Владата на Република Македонија, сто дена пред денот на одржувањето на избори за пратеници во Собранието на Република Македонија избира министер за внатрешни работи и министер за труд и социјална политика, на предлог на опозицијата со мандат кој трае до денот на објавувањето на конечните резултати од Државната изборна комисија за спроведените предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, по што мандатот им престанува по сила на закон.“

Во членот 44 став (4) се менува и гласи:

„Министерот за внатрешни работи може да изврши најмногу 15 разрешувања или распоредувања, на пониско или повисоко место на носители на раководна позиција во министерството, во согласност со закон.“

Министерот за внатрешни работи може да изврши и хоризонтални распоредувања на вработените кои се на негов предлог во бројката до 10% од бројот на хоризонтални распоредувања базирани на просекот на овие распоредувања во 2013 и 2014 година“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Министерството за финансии и другите органи на државната управа и правни субјекти, веднаш по изборот на министерот за внатрешни работи од ставот (1) на овој член, ги одобруваат постапките за ангажирање на лица за потребите на кабинетот на министерот за внатрешни работи“.

Ставот (5) станува став (6).

Во ставот (6) кој станува став (7) бројот „(5)“ се заменува со бројот „(6)“.

Ставот (7) станува став (8).

## Член 2

Во членот 46 став (1) се менува и гласи:

„Мандатот на дополнителниот заменик на министерот трае од денот на неговиот избор до денот на објавувањето на конечните резултати од Државната изборна комисија за спроведените предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година по што мандатот му престанува по сила на закон.“

## Член 3

(1) По престанувањето на функцијата на министерот за внатрешни работи и министерот за труд и социјална политика согласно со членот 44 став (1) од овој закон, заменикот на министерот во Министерството за внатрешни работи и заменикот на министерот во Министерството за труд и социјална политика, ја преземаат надлежноста, односно ја вршат функцијата министер за внатрешни работи, односно министер за труд и социјална политика наредниот ден по денот на објавувањето на конечните резултати од Државната изборна комисија за спроведените предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година.



(2) Сите евентуални одлуки донесени од страна на министерот за внатрешни работи и министерот за труд и социјална политика избрани согласно со членот 44 став (1) од овој закон, по денот на објавувањето на конечните резултати од Државната изборна комисија за спроведените предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година, се ништовни по сила на закон и не произведуваат правно дејство.

#### Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува до денот на објавувањето на конечните резултати од Државната изборна комисија за спроведените предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година.

### L I G J

#### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR QEVERINË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

##### Neni 1

Në Ligjin për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 dhe 196/15), neni 44 paragrafi (1), ndryshohet si vijon:

"Për organizim të zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të cilat do të mbahen në vitin 2016, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me propozim të Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, njëqind ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë zgjedh ministër të Punëve të Brendshme dhe ministër për Punë dhe Politikë Sociale, me propozim të opozitës me mandat i cili zgjat deri në ditën e shpalljes së rezultateve përfundimtare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e realizuara të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, me çka mandati u ndërpritet me fuqinë e ligjit."

Në nenin 44 paragrafi (4), ndryshohet si vijon:

"Ministri i Punëve të Brendshme mund të kryejë më së shumti 15 shkarkime ose sistemime, në vend më të ulët ose më të lartë të bartësve të pozicionit udhëheqës në ministri, në pajtim me ligjin.

Ministri i Punëve të Brendshme mund të kryejë edhe sistemime horizontale të të punësuarve të cilët janë me propozim të tij në numër deri 10% nga numri i sistemimeve horizontale të bazuara në mesataren e këtyre sistemimeve në vitet 2013 dhe 2014."

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:

"(5) Ministria e Financave dhe organet tjera të administratës shtetërore dhe subjektet juridike, menjëherë pas zgjedhjes së ministrit për Punë të Brendshme nga paragrafi (1) i këtij neni, i miratojnë procedurat për angazhimin e personave për nevojat e kabinetit të ministrit të Punëve të Brendshme."

Paragrafi (5) bëhet paragraf (6).

Në paragrafin (6) i cili bëhet paragraf (7) numri "(5)" zëvendësohet me numrin "(6)".

Paragrafi (7) bëhet paragraf (8).

##### Neni 2

Në nenin 46 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Mandati i zëvendësministrit plotësues zgjat nga dita e zgjedhjes së tij deri në ditën e shpalljes së rezultateve përfundimtare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e realizuara të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të cilat do të mbahen në vitin 2016 me çka mandati i ndërpritet me fuqi të ligjit."

##### Neni 3

(1) Pas ndërprerjes së funksionit të ministrit të Punëve të Brendshme dhe ministrit për Punë dhe Politikë Sociale në pajtim me nenin 44 paragrafin (1) të këtij ligji, zëvendësministri në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe zëvendësministri në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, e marrin kompetencën përkatësisht e ushtrojnë funksionin ministër i Punëve të Brendshme, përkatësisht ministër i Punës dhe Politikës Sociale ditën e ardhshme pas ditës së shpalljes së rezultateve përfundimtare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e realizuara të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të cilat do të mbahen në vitin 2016.

(2) Të gjitha vendimet eventuale të miratuara nga ministri i Punëve të Brendshme dhe ministri për Punë dhe Politikë Sociale të zgjedhur në pajtim me nenin 44, paragrafi (1) i këtij ligji, pas ditës së shpalljes së rezultateve përfundimtare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e realizuara të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të cilat do të mbahen në vitin 2016, janë të pavlefshme me fuqinë e ligjit dhe nuk prodhojnë veprim juridik.

##### Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të zbatohet deri në ditën e shpalljes së rezultateve përfundimtare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e realizuara të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të cilat do të mbahen në vitin 2016.

#### 3406.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за нотаријатот,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2016 година.

Бр. 08-3437/1  
28 јули 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ

### Член 1

Во Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ број 72/16), во членот 184 зборовите: „по четири месеци од денот на неговото влегување во сила“, се заменуваат со зборовите: „од 1 јануари 2017 година“.

### Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NOTERI

### Neni 1

Në Ligjin për noteri ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 72/16) në nenin 184, fjalët: "pas katër muajsh nga dita e hyrjes së tij në fuqi", zëvendësohen me fjalët: "nga 1 janari 2017".

### Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

### 3407.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за извршување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2016 година.

Бр. 08-3438/1  
28 јули 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

### Член 1

Во Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 72/16), во членот 269 зборовите: „по четири месеци од денот на неговото влегување во сила“, се заменуваат со зборовите: „од 1 јануари 2017 година“.

### Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PËRMBARIM

### Neni 1

Në Ligjin për përmbarim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 72/16) në nenin 269, fjalët: "pas katër muajsh nga dita e hyrjes së tij në fuqi", zëvendësohen me fjalët: "nga 1 janari 2017".

### Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

### 3408.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2016 година.

Бр. 08-3450/1  
29 јули 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

### Член 1

Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16 и 120/16), во членот 9 став 1 под в) се додава нова точка 4, која гласи:

„4) ласерска корекција на диоптер според услови и критериуми утврдени со општ акт на Фондот, на кој министерот за здравство дава согласност, и“.

### Член 2

Во членот 60-а став 1 во алинејата 3 по зборовите: „раководител на одделение-информатика“ се става за-пирка и се додаваат зборовите: „офицер за сигурност на информациониот систем и систем инженер во под-рачна служба“.

Во алинејата 10 зборовите: „(соработник во подрачна служба)“ се заменуваат со зборовите: „(соработник во централа и соработник во подрачна служба)“.

Во алинејата 11 зборовите: „помошно-технички“ се заменуваат со зборовите: „помошно-стручни“.

Во алинеите 12, 13, 14 и 15 зборовите: „помошно-технички“ се заменуваат со зборовите: „помошно-стручен“.

### Член 3

По членот 60-а се додаваат два нови члена 60-б и 60-в, кои гласат:

#### „Член 60-б

Платите на вработените во стручната служба на Фондот од членот 60-а став 1 од овој закон, се пресметуваат согласно со следниве бодови по категории и тоа:

- категорија Б од 800 до 1500 бодови,
- категорија В од 630 до 880 бодови и
- категорија Г од 400 до 750 бодови.

#### Член 60-в

Висината на бодовите на вработените во Фондот согласно со членот 60-б од овој закон и актите за организација и систематизација на работните места во Фондот, ја утврдува Управниот одбор на Фондот.

Вредноста на бодот за платите на вработените во Фондот се утврдува секоја година со одлука на Управниот одбор на Фондот која се донесува во рок од 10 дена од денот на донесувањето на Буџетот на Република Македонија, чиј составен дел е Буџетот на Фондот, а во рамките на предвидениот буџет и врз основа на вкупниот број на вработени распоредени по соодветните нивоа за тековната година.

Вредноста на бодот од ставот 2 на овој член не може да биде повисока од вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници утврдена од Владата на Република Македонија, согласно со Законот за административни службеници.“

### Член 4

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за здравственото осигурување.

### Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## Л И Г Ј

### ПЕР НДРЈШИМИН ДНЕ ПЛОТЭСИМИН Е ЛИГИТ ПЕР СИГУРИМ ШЕНДЕТЭСОР

#### Нени 1

Нë Лигин пер сигуриш шендетесор („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“, numër 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16 dhe 120/16), në nenin 9 paragrafi 1 nën v) shtohet pikë e re 4, si vijon:

"4) korrigjimi laserik i dioptrisë sipas kushteve dhe kriterëve të përcaktuara me akt të përgjithshëm të Fondit, për të cilin ministri i Shëndetësisë jep pëlqim, dhe”.

#### Нени 2

Нë nenin 60-а paragrafi 1 në alinenë 3 pas fjalëve "udhëheqës i seksionit - informatikë" vihet presje dhe shtohet fjalët: "oficer për siguri të sistemit të informacionit dhe inxhinier sistemi në shërbim rajonal".

Нë alinenë 10 fjalët: "(bashkëpunëtor në shërbim rajonal)" zëvendësohen me fjalët: "(bashkëpunëtor në central dhe bashkëpunëtor në shërbim rajonal)".

Нë alinenë 11 fjalët: " ndihmës – teknikë" zëvendësohen me fjalët: " ndihmës – profesionalë".

Нë alinetë 12, 13, 14 dhe 15 fjalët: " ndihmës-tehnik" zëvendësohen me fjalët: " ndihmës-profesional“.

### Нени 3

Pas nenit 60-а shtohen dy nene të reja 60-б dhe 60-в, si vijojnë:

#### „Нени 60-б

Rrogat e të punësuarve në shërbimin profesional të Fondit nga neni 60-а paragrafi 1 të këtij ligji, llogariten në pajtim me pikët vijuese sipas kategorive, edhe atë:

- kategorija B prej 800 deri në 1500 pikë,
- kategorija V prej 630 deri në 880 pikë dhe
- kategorija G prej 400 deri në 750 pike.

#### Нени 60-в

Lartësinë e pikëve të të punësuarve në Fond në pajtim me nenin 60-б të këtij ligji dhe aktet për organizim dhe sistemizim të vendeve të punës në Fond, e përcakton Bordi drejtues i Fondit.

Vlera e pikës për rrogat të të punësuarve në Fond përcaktohet çdo vit me vendim të Bordit drejtues të Fondit i cili miratohet në afat prej 10 ditësh nga dita e miratimit të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, pjesë përbërëse e të cilit është Buxheti i Fondit, ndërsa në korniza të buxhetit të paraparë dhe në bazë të numrit të përgjithshëm të të punësuarve të sistemuar në nivele adekuate për vitin rrjedhës.

Vlera e pikës nga paragrafi 2 i këtij neni nuk mund të jetë më e lartë nga vlera e pikës për llogaritje të rrogave të nëpunësve shtetërorë e përcaktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në pajtim me Ligjin për nëpunës administrativë.”.

### Нени 4

Autorizohet Komisioni Juridik - Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sigurim shëndetësor.

### Нени 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

## 3409.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2016 година.

Бр. 08-3451/1  
29 јули 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

### Член 1

Во Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15 и 31/16), во членот 2 точки 1 и 2 по зборовите: „урбанистички план, урбанистичко-планска документација,“ се става записка и се додаваат зборовите: „урбанистичко-проектна документација, општ акт“.

### Член 2

Во членот 11 став (4) по зборовите: „или објект“ се додаваат зборовите: „кој е во етажна сопственост“, зборот „сосопственост“ се заменува со зборовите: „заедничка сопственост“ и зборот „Сосопственоста“ се заменува со зборовите: „Заедничката сопственост“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Во случаите кога физички и правни лица сопственици на посебни делови од објект или објект кој е во етажна сопственост го пренесуваат правото на сопственост на посебниот дел од објектот или делот од објектот, задолжително се пренесува и правото на заедничка сопственост на градежното земјиште на новиот сопственик на посебниот дел од објектот или делот од објектот.“.

### Член 3

Во членот 18 став (4) по зборовите: „за изградба на технолошки индустриски развојни зони“ се додаваат зборовите: „и слободни здравствени зони“.

Ставот (6) се брише.

### Член 4

Во членот 46 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Постапките од ставот (1) на овој член ги води ДТИРЗ, доколку градежното земјиште согласно со урбанистички план или урбанистичка-планска документација е планирано за изградба на слободни здравствени зони, согласно со Законот за слободните здравствени зони.“.

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12).

Во ставот (12) кој станува став (13) зборовите: „ставот (11)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (12)“.

Ставот (13) станува став (14).

### Член 5

Во членот 74 став (1) зборовите: „став (11)“ се заменуваат со зборовите: „став (12)“.

### Член 6

Во членот 76 став (3) по зборовите: „дадено под долготраен закуп“ се става записка и се додаваат зборовите: „освен во случаите од членот 79 став (2) алинеја 5, при што купувачот е должен да прибави одобрение за градење на предвидениот објект од надлежниот орган во рок од девет месеци од извршената солемнизација на анекс кон договорот каде што предмет на договорот е градежна парцела со површина до 5.000 м<sup>2</sup>, односно во рок од 12 месеци од извршената солемнизација на анекс кон договорот каде што предмет на договорот е градежна парцела над 5.000 м<sup>2</sup>.“.

По ставот (10) се додаваат пет нови ставови (11), (12), (13), (14) и (15), кои гласат:

„(11) По склучување на договорот за отуѓување или давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање, по барање на купувачот, односно закупецот, истиот се воведува во владение со записник од страна на тричлена Комисија формирана од градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, односно министерот, со учество на геодетско стручно лице регистрирано како трговец поединец, овластен геодет или трговско друштво за геодетски работи, кое врз основа на геодетски елаборат ќе изврши обележување на истото.“.

(12) Трошоците за воведување во владение, освен трошоците за работата на Комисијата од ставот (11) на овој член, се на товар на купувачот, односно закупецот.

(13) Ако градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кое е отуѓено или дадено под долготраен закуп е во владение на друго лице, тој е должен на барателот да му го предаде имотот согласно со ставот (11) на овој член во присуство на отуѓувачот.

(14) Во случаите кога лицето кое има владение врз градежното земјиште, не постапи согласно со ставот (13) на овој член, купувачот има право да поведе постапка пред надлежен суд за воведување во владение.

(15) Во случаите од ставот (14) на овој член, рокот за изградба на објектот предвиден во договорот за отуѓување, односно давање под долготраен закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија почнува да тече од донесување на правосилна судска одлука.“.

### Член 7

Во членот 79 став (2) по алинеја 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

„- доколку се настанати промени на предметот на договорот како последица на измена на урбанистички план или урбанистичка-планска документација со кои се предвидува спојување на две или повеќе градежни парцели во сопственост на купувачот со намена производство, дистрибуција и сервиси,“.

### Член 8

Во членот 92 став (2) зборовите: „стварна службеност“ се заменуваат со зборот „сопственост“.

### Член 9

Во членот 97 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Уредувањето на градежното земјиште за потребите на слободните здравствени зони се врши согласно со Законот за слободните здравствени зони.“.

Во ставот (3) кој станува став (4) по зборовите: „од ставот (2)“ се додаваат зборовите: „и (3)“.

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9) и (10).

### Член 10

Во членот 106 став (3) по алинеја 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- изготвува испитни прашања и задачи,“.

Во ставот (4) зборовите: „освен за спроведување на испити за стекнување со овластување,“ се бришат.

Во ставот (5) зборовите: „и Програмскиот совет“ се бришат.

### Член 11

Членот 107 се брише.

## Член 12

Во членот 112 зборовите: „Програмскиот совет“ се заменуваат со зборот „Комисијата“.

## Член 13

Во членот 115 став (6) зборовите: „Програмскиот совет“ се заменуваат со зборот „Комисијата“.

Ставот (8) се брише.

Во ставот (9) кој станува став (8) зборовите: „Програмскиот совет“ се заменуваат со зборот „Комисијата“, а процентот „30%“ се заменува со процентот „10%“.

Ставот (10) станува став (9).

## Член 14

Во членот 119 став (2) се менува и гласи:

„За добивање на овластување, се поднесува барање до министерот и во прилог се доставува следнава документација:

- потврда од ставот (1) на овој член или

- копија од претходно издадено овластување со доказ за посетена обука согласно со членот 120 од овој закон.“

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Овластувањето од ставот (2) на овој член се издава со важност од пет години од денот на издавањето.

(4) Барањето за добивање на ново овластување согласно со ставот (2) алинеја 2 на овој член се поднесува во рок од 60 дена од влегувањето во сила на овој закон.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6).

## Член 15

Во членот 133 ставови (1) и (2) зборовите: „став (11)“ се менуваат со зборовите: „став (12)“.

## Член 16

Во членот 138 став (2) се брише.

## Член 17

Започнатите судски постапки и постапки пред надлежни државни органи до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

## Член 18

Овој закон влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примена на Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15 и 31/16).

## L I G J

### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TOKË NDËRTIMORE

## Neni 1

Në Ligjin për tokë ndërtimore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 15/15, 98/15, 193/15, 226/15 dhe 31/16) në nenin 2, në pikat 1 dhe 2 pas fjalëve: “plan urbanistik, dokumentacion i planit urbanistik” vihet presje dhe shtohen fjalët: dokumentacion i projektit urbanistik, akt i përgjithshëm”.

## Neni 2

Në nenin 11 në paragrafin (4) pas fjalëve: “ose objekt” shtohen fjalët: “që është në pronësi të etazhit”, fjala: “bashkëpronësi” zëvendësohet me fjalët: “pronësi e përbashkët” dhe fjala: “Bashkëpronësia” zëvendësohet me fjalët: “Pronësia e përbashkët”.

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:

“(5) Në rastet kur persona fizikë dhe juridikë pronarë të pjesëve të veçanta të objektit ose objektit që është në pronësi etazhi e transferojnë të drejtën e pronësisë së pjesës së veçantë të objektit ose pjesës së objektit, detyrimisht transferohet edhe e drejta e pronësisë së përbashkët të tokës ndërtimore te pronari i ri i pjesës së veçantë të objektit ose pjesës së objektit.”.

## Neni 3

Në nenin 18 paragrafi (4) pas fjalëve: “për ndërtim të zonave zhvillimore teknologjike industriale” shtohen fjalët: “dhe zonave të lira shëndetësore”.

Paragrafi (6) shlyhet.

## Neni 4

Në nenin 46 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

“(4) Procedurat nga paragrafi (1) i këtij neni i zbaton DZZHTI, nëse toka ndërtimore në pajtim me plan urbanistik ose dokumentacion të planit urbanistik është planifikuar për ndërtim të zonave të lira shëndetësore, në pajtim me Ligjin për zonat e lira shëndetësore.”.

Paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11) bëhen paragrafë (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12).

Në paragrafin (12) që bëhet paragrafi (13) fjalët: “paragrafi (11)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (12)”.

Paragrafi (13) bëhet paragraf (14).

## Neni 5

Në nenin 74 në paragrafin (1) fjalët: “paragrafi (11)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (12)”.

## Neni 6

Në nenin 76, paragrafi (3) pas fjalëve: “të dhënë me qira afatgjate” vihet presje dhe shtohen fjalët: “përveç në rastet nga neni 79 paragrafi (2) alineja 5, me ç’rast blerësi është i obliguar të sigurojë leje për ndërtim të objektit të paraparë nga organi kompetent në afat prej nëntë muaj prej solemnizimit të kryer të aneksit të marrëveshjes ku lëndë e marrëveshjes është parcelë ndërtimore me sipërfaqe deri 5.000 m<sup>2</sup>, përkatësisht në afat prej 12 muaj prej solemnizimit të kryer të aneksit të marrëveshjes ku lëndë e marrëveshjes është parcelë ndërtimore mbi 5.000 m<sup>2</sup>”.

Pas paragrafit 10 shtohen pesë paragrafë të rinj (11), (12), (13), (14) dhe (15), si vijojnë:

“(11) Pas lidhjes së marrëveshjes për tjetërsim ose dhënies me qira afatgjate të tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë nëpërmjet ankandit publik, me kërkesë të blerësit përkatësisht qiramarrësit, ajo vendoset në zotërim me procesverbal nga Komisioni treanëtarësh i formuar nga kryetari i komunës, i komunës në Qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit, përkatësisht ministri, me pjesëmarrje të personit profesional gjeodezik i regjistruar si tregtar individ, gjeodezist i autorizuar ose shoqëri tregtare për punë gjeodezike, që në bazë të elaboratit gjeodezik do të kryejë shënim të saj.

(12) Shpenzimet për vendosje në zotërim, përveç shpenzimeve për punën e Komisionit nga paragrafi (11) i këtij neni, janë në ngarkim të blerësit, përkatësisht qiramarrësit.

(13) Nëse toka ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë, që është e tjetërsuar apo e dhënë me qira afatgjate është në zotërim të personit tjetër, ai është i detyruar që kërkuar t'ia dorëzojë pronën në pajtim me paragrafin (11) të këtij neni në prani të tjetërsuesit.

(14) Në rastet kur personi i cili ka zotërim mbi tokën ndërtimore nuk vepron në pajtim me paragrafin (13) të këtij neni, blerësi ka të drejtë të ngrejë procedurë para gjykatës kompetente për vendosje në zotërim.

(15) Në rastet nga paragrafi (14) i këtij neni, afati për ndërtim të objektit të paraparë në marrëveshjen për tjetërsim, përkatësisht dhënie me qira afatgjate të tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë fillon të rrjedhë nga miratimi i vendimi i plotfuqishëm gjyqësor.”.

#### Neni 7

Në nenin 79, në paragrafin (2) pas alinesë 4 shtohet aline e re 5 si vijon:

“ – nëse kanë ndodhur ndryshime të lëndës së marrëveshjes si pasojë e ndryshimit të planit urbanistik ose dokumentacionit të planit urbanistik me të cilat parashihet ngjitje e dy ose më shumë parcelave ndërtimore në pronësi të blerësit me dedikim prodhimtari, distribuim dhe servise,”.

#### Neni 8

Në nenin 92, në paragrafin (2) fjalët: “servitut real” zëvendësohet me fjalën: “pronësi”.

#### Neni 9

Në nenin 97 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

“(3) Rregullimi i tokës ndërtimore për nevojat e zonave të lira shëndetësore bëhet në pajtim me Ligjin për zonat e lira shëndetësore.”.

Në paragrafin (3) që bëhet paragraf (4) pas fjalëve: “nga paragrafi (2)” shtohen fjalët: “dhe (3)”.

Paragrafët (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) bëhen paragrafë (5), (6), (7), (8), (9) dhe (10).

#### Neni 10

Në nenin 106, në paragrafin (3) pas alinesë 1 shtohet aline e re 2 si vijon:

“ - përpilon pyetje për provime dhe detyra,”.

Në paragrafin (4) fjalët: “përveç për zbatim të provimeve për marrje të autorizimit,” shlyhen.

Në paragrafin (5) fjalët: “dhe Këshilli Programor” shlyhen.

#### Neni 11

Neni 107 shlyhet.

#### Neni 12

Në nenin 112 fjalët: “Këshilli programor” zëvendësohen me fjalën: “Komisioni”.

#### Neni 13

Në nenin 115 në paragrafin (6) fjalët: “Këshilli programor” zëvendësohen me fjalën: “Komisioni”.

Paragrafi (8) shlyhet.

Në paragrafin (9) që bëhet paragrafi (8) fjalët: “Këshilli programor” zëvendësohen me fjalën: “Komisioni”, ndërkaq përqindja: “30%” zëvendësohet me përqindjen: “10%”.

Paragrafi (10) bëhet paragraf (9).

#### Neni 14

Në nenin 119 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Për marrje të autorizimit, parashtrohet kërkesë te ministri dhe në shtojcë dorëzohet dokumentacioni në vijim:

- vërtetim nga paragrafi (1) i këtij neni ose

- kopje nga autorizimi i lëshuar paraprak me dëshmi për trajnim të ndjekur në pajtim me nenin 120 të këtij ligji.”

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4) si vijojnë:

“(3) Autorizimi nga paragrafi (2) i këtij neni lëshohet me vlefshmëri prej pesë viteve nga dita e lëshimit.

(4) Kërkesa për marrje të autorizimit të ri në pajtim me paragrafin (2) alineja 2 të këtij neni, parashtrohet në afat prej 60 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.”

Paragrafët (3) dhe (4) dhe bëhen paragrafë (5) dhe (6).

#### Neni 15

Në nenin 133, në paragrafët (1) dhe (2) fjalët: “paragrafi (11) zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (12)”.

#### Neni 16

Në nenin 138 paragrafi (2) shlyhet.

#### Neni 17

Procedurat e filluara gjyqësore dhe procedurat para organeve shtetërore kompetente deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të cilit kanë filluar.

#### Neni 18

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për tokë ndërtimore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 15/15, 98/15, 193/15, 226/15 dhe 31/16).

#### 3410.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за административни службеници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2016 година.

Бр. 08-3452/1  
29 јули 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

### Член 1

Во Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15 и 5/16) во членот 7 став (5) се брише.

Во ставот (6) зборовите: „ставовите (4) и (5)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (4)“.

### Член 2

Во членот 18 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Надоместокот се уплатува на сметката на сопствени приходи на Агенцијата, најдоцна 15 дена пред започнување на постапката од ставот (2) на овој член.“.

### Член 3

Во членот 24 став (2) точка г) зборот „потврда“ се заменува со зборот „доказ“.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Доказот за положен испит за административно управување од ставот (2) точка г) на овој член може да се користи при аплицирање на интерен или јавен оглас за работни места од категоријата Б, во рок од пет години од датумот на неговото издавање.“.

### Член 4

Во членот 59 став (2) зборовите: „кој посетувал обука за административно управување“ се бришат.

Во ставот (3) алинеја 1 зборовите: „посебните прописи од областа на работното место и“ се бришат.

### Член 5

Во членот 101 став (1) алинеја 1 се брише.

### Член 6

Кандидатите за пополнување на работно место од категоријата Б, се должни да го достават доказот за положен испит за административно управување утврден во членот 24 став (2) точка г) од овој закон, почнувајќи од 13 февруари 2017 година.

### Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NËPUNËS ADMINISTRATIVË

### Neni 1

Нë Ligjin për nëpunës administrativë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14, 199/14, 48/15, 154/15 dhe 5/16), në nenin 7 paragrafi (5) shlyhet.

Në paragrafin (6) fjalët: „paragrafët (4) dhe (5)“ zëvendësohen me fjalët: „paragrafi (4)“.

### Neni 2

Në nenin 18 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

“(4) Kompensimi paguhet në llogarinë e të hyrave personale të Agjencisë, më së voni 15 ditë para fillimit të procedurës nga paragrafi (2) i këtij neni.”.

### Neni 3

Në nenin 24 paragrafi (2) pika g) fjala “vërtetim” zëvendësohet me fjalën “dëshmi”.

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

“(4) Dëshmia për provim të dhënë për menaxhim administrativ nga paragrafi (2) pika g) e këtij neni, mund të shfrytëzohet gjatë aplikimit në konkurs intern ose publik për vende të punës nga kategoria B, në afat prej pesë vitesh nga data e lëshimit të saj.”

### Neni 4

Në nenin 59 në paragrafin (2) fjalët: “që ka ndjekur trajnim për menaxhim administrativ” shlyhen.

Në paragrafin (3) në alinenë 1 fjalët: “rregullat e veçanta nga sfera e vendit të punës dhe” shlyhen.

### Neni 5

Në nenin 101 në paragrafin (1) alineja 1 shlyhet.

### Neni 6

Kandidatët për plotësimin e vendit të punës nga kategoria B, detyrohen ta dorëzojnë dëshminë për provim të dhënë për menaxhim administrativ të përcaktuar në nenin 24 paragrafi (2) pika g) e këtij ligji, duke filluar nga 13 shkurti 2017.

### Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## 3411.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТСКА АКАДЕМИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спортска академија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2016 година.

Бр. 08-3453/1  
29 јули 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТСКА АКАДЕМИЈА

### Член 1

Во Законот за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ број 115/14, 129/15, 146/15 и 30/16), во членот 12 став (5) се брише.

Ставот (6) станува став (5).

### Член 2

Во членот 15 став (1) точката се заменува со запис: „и се додаваат зборовите: „и физиотерапевти.“

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:  
„(5) Физиотерапевт од ставот (1) на овој член може да биде лице кое ги исполнува следниве услови:  
- да има завршено најмалку вишо образование за физиотерапевт и

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност.“.

Ставот (5) кој станува став (6) се менува и гласи:

„(6) Соодветната национална спортска федерација објавува јавен оглас за тренери и физиотерапевти и врши селекција на тренери и физиотерапевти кои ги исполнуваат општите и посебните критериуми и услови од ставите (3) и (4), односно ставот (5) на овој член.“.

Ставот (6) кој станува став (7) се менува и гласи:

„(7) Тренерот и физиотерапевтот од ставот (6) на овој член ги ангажира спортската академија, за период од 1 септември во тековната година до 31 август во наредната година, по претходна согласност од министерството.“.

Ставот (7) станува став (8).

### Член 3

Во член 16 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Трошоците за договорни услуги наменети за подмирување на бруто надоместокот за тренерот, односно физиотерапевтот ги надоместува спортската академија, по предлог на соодветната национална спортска федерација и тоа:

-главен тренер - најмногу до две просечни месечни исплатени нето-плати по вработен во Република Македонија според податоците објавени од Државниот завод за статистика, до денот на склучување договорот за ангажирање,

-помошник тренер - најмногу до една и пол просечна месечна исплатена нето-плата по вработен во Република Македонија според податоците објавени од Државниот завод за статистика, до денот на склучување на договорот за ангажирање,

-физиотерапевт - најмногу до една просечна месечна исплатена нето-плата по вработен во Република Македонија според податоците објавени од Државниот завод за статистика, до денот на склучување на договорот за ангажирање.“.

Ставот (3) станува став (4).

### Член 4

Во членот 18 став 1 алинеја 1 сврзникот „и“се заменува со запирка.

По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- ангажира физиотерапевт кој не ги исполнува условите за физиотерапевт (член 15) и.

### Член 5

Одредбата од членот 9 став 4 од Законот за спортската академија („Службен весник на Република Македонија“ број 115/14, 129/15, 146/15 и 30/16), која се однесува на остварениот општ успех на ученикот во Спортската академија во учебната 2015/2016 година нема да се применува при запишувањето на ученикот во наредната учебна 2016/2017 година.

### Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J

## PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR AKADEMINË E SPORTIT

### Neni 1

Në Ligjin për Akademinë e Sportit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 115/14, 129/15, 146/15 dhe 30/16), në nenin 12 paragrafi (5) shlyhet.

Paragrafi (6) bëhet paragraf (5).

### Neni 2

Në nenin 15 paragrafi (1) pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "edhe fizioterapeutë."

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

"(5) Fizioterapeut nga paragrafi (1) i këtij neni mund të jetë personi i cili i plotëson këto kushte:

- të ketë përfunduar së paku arsim të lartë për fizioterapeut dhe

- me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalim për ushtrim të profesionit, veprimtarisë ose detyrës."

Paragrafi (5) i cili bëhet paragraf (6) ndryshohet si vijon:

"(6) Federata sportive nationale adekuate shpall konkurs publik për trajnerë dhe fizioterapeutë dhe bën seleksionim të trajnerëve dhe fizioterapeutëve të cilët i plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe të veçanta dhe kushtet nga paragrafët (3) dhe (4), përkatësisht paragrafi (5) i këtij neni."

Paragrafi (6) i cili bëhet paragraf (7) ndryshohet si vijon:

"(7) Trajnerin dhe fizioterapeutin nga paragrafi (6) i këtij neni i angazhon Akademia e Sportit, për periudhën prej 1 shtatorit të vitit rrjedhës deri më 31 gusht të vitit të ardhshëm, pas pëlqimit paraprak nga ministria."

Paragrafi (7) bëhet paragraf (8).

### Neni 3

Në nenin 16 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Shpenzimet për shërbime kontraktuese të dedikuara për përmbushje të bruto kompensimit për trajnerin, përkatësisht fizioterapeutin i kompenson Akademia e Sportit, me propozim të federatës sportive nationale adekuate, edhe atë:

-kryetrajner - më së shumti deri në dy neto-rroga mesatare mujore të paguara për të punësuar në Republikën e Maqedonisë sipas të dhënave të shpallura nga Enti Shtetëror për Statistikë, deri në ditën e lidhjes së marrëveshjes për angazhim,

-ndihmës-trajner - më së shumti deri në një neto-rrogë e gjysmë mesatare mujore të paguar për të punësuar në Republikën e Maqedonisë sipas të dhënave të shpallura nga Enti Shtetëror për Statistikë, deri në ditën e lidhjes së marrëveshjes për angazhim,

-fizioterapeut - më së shumti deri në një neto-rrogë mesatare mujore të paguar për të punësuar në Republikën e Maqedonisë sipas të dhënave të shpallura nga Enti Shtetëror për Statistikë, deri në ditën e lidhjes së marrëveshjes për angazhim.“.

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).

### Neni 4

Në nenin 18 paragrafi 1 në alinenë 1 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje.

Pas alinesë 1 shtohet aline e re 2, si vijon:

„- angazhon fizioterapeut i cili nuk i plotëson kushtet për fizioterapeut (neni 15) dhe.“



## Neni 5

Dispozita nga neni 9 paragrafi 4 i Ligjit për Akademинë e Sportit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 115/14, 129/15, 146/15 dhe 30/16), që ka të bëjë me suksesin e përgjithshëm të arritur të nxënësit në Akademинë e Sportit në vitin shkollor 2015/2016 nuk do të zbatohet gjatë regjistrimit të nxënësit në vitin e ardhshëm shkollor 2016/2017.

## Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## 3412.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР

Се прогласува Законот за изменување на Законот за Државниот испитен центар, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2016 година.

Бр. 08-3455/1  
29 јули 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР

## Член 1

Во Законот за Државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ број 142/2008, 148/2009, 41/14 и 55/16), во членот 9 став 2 се менува и гласи:

„Директорот на предлог од министерот за образование и наука го именува и разрешува Владата на Република Македонија“.

## Член 2

Во членот 11 ставови (1) и (2) зборовите: „Управниот одбор“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Македонија“.

## Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за Државниот испитен центар.

## Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J

ПËР НДРЫШМИН Е ЛИГИТ ПËР ҚЕНДРËН  
ШТЕТËРОРЕ ТË PROVIMEVE

## Neni 1

Нë Лиггин пëр Qendrën Shtetërore të Provimeve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 142/2008, 148/2009, 41/14 dhe 55/16), në nenin 9 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

„Drejtorin me propozim të ministrit të Arsimit dhe Shkencës e emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë“.

## Neni 2

Në nenin 11 paragrafët (1) dhe (2) fjalët: „Këshilli drejtues“ zëvendësohen me fjalët: „Qeveria e Republikës së Maqedonisë“.

## Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për Qendrën Shtetërore të Provimeve.

## Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## 3413.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 31 ставови (4) и (5) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 29 јули 2016 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЖАЛБИ ВО ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

I. Собранието на Република Македонија објавува јавен оглас за именување на претседател, заменик претседател и заменик член на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката (во натамошниот текст: Комисија).

II. За претседател, заменик претседател и заменик член на Комисијата може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови, и тоа:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- 3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
- 4) има најмалку десет години работно искуство во областа на енергетиката;
- 5) поседува еден од следниве меѓународно призна-ти сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
  - ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
  - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
  - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
  - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
  - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и

6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Македонија најдоцна до 19 август 2016 година.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневните весници „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3445/1  
29 јули 2016 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### 3414.

Врз основа на членот 6 алинеја 5 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 150/2007 и 100/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јули 2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија се избира:

- Мецит Јусуфи, дипломиран правник од с. Зајас Кичево.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3446/1  
29 јули 2016 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### 3415.

Врз основа на членот 14 од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 158/2010, 27/14, 42/14, 187/14, 146/15 и 31/16), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јули 2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ

I. За член на Комисијата на Агенцијата за пошти, се именува:

- Биљана Шехтанска, магистер на економски науки од Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3447/1  
29 јули 2016 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### 3416.

Врз основа на Амандманот XXVIII точка 1 став 5 од Уставот на Република Македонија и членот 6 став 1 алинеја 3 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2006, 69/2006, 150/10, 100/11, 20/15 и 61/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јули 2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За член на Судскиот совет на Република Македонија е избран

- Костадин Кизов, дипломиран правник со положен правосуден испит од Кичево.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3459/1  
29 јули 2016 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### 3417.

Врз основа на член 418 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерско друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД-Скопје, седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

##### Член 1

Во Статутот на Акционерско друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД-Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/07, 21/08, 95/09, 151/09, 121/10, 107/12, 108/14, 4/15, 28/15, 64/16, 99/16 и 132/16 ) во членот 7 во ставот 1 износот „9.269.173.222.00 денари“ се заменува со износот „9.269.172.345,00 денари“.

Во ставот 2 бројот „9.269.173“ се заменува со бројот „9.269.172“.

##### Член 2

Се овластува Надзорниот одбор на Акционерско друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД-Скопје да подготви пречистен текст на Статутот.

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3843/5  
19 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**м-р Владимир Пешевски, с.р.**

**3418.**

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВРИ - МОТОРНИ ВОЗИЛА****Член 1**

Во Одлуката за продажба на движни ствари - моторни возила, („Службен весник на Република Македонија”, бр. 231/15), во член 1 во точката 8 бројот „WDB2021211A32” се заменува со бројот „WDB2021211A326824”.

Во точката 14 бројот „2001” се заменува со бројот „1999”.

Во точката 15 бројот „2001” се заменува со бројот „1998”.

Во точката 16 бројот „2001” се заменува со бројот „2000”.

Во точката 17 по ознаката „SK-957-OH” се додаваат зборовите „број на шасија WAUZZZ4BZ1N106961”.

Точките 34 и 43 се бришат.

Во точката 47 бројот „WFOMXXGBBNXY44958” се заменува со бројот „WFONXXGBBNXY44958”.

Во точката 50 бројот „WAUZZZ4AZTN023963” се заменува со бројот „WAUZZZ4ZTN023963”.

Во точката 59 бројот „SAXXWWCN2BDO96149” се заменува со бројот „SAXXWWCN2BDO96149”.

Во точката 62 бројот „WDV140134A1A231905” се заменува со бројот „WDV140134A1A231905”.

Во точката 66 бројот „WFONXXGBNTR46031” се заменува со бројот „WFONXXGBNTR46031”.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-4980/1  
26 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Никола Тодоров, с.р.**

**3419.**

Врз основа на член 21-а, став 4 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.7.2016 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ФИНАНСИРАЊЕ, СТОПАНИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ФЛАШИРАЊЕ НА ВОДА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за

проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби бр. 02-984/1-6 од 16.6.2016 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица” Кичево, на седницата, одржана на 16.6.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-5029/1  
26 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**м-р Владимир Пешевски, с.р.**

**3420.**

Врз основа на член 17-а став (8) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија”, бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 120/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ”, ОПШТИНА КРАТОВО И ОПШТИНА ПРОБИШТИП НА РУДАРСКО ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ СИЛЕКС АД - КРАТОВО**

1. На Рударско индустриски комбинат Силекс АД – Кратово му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Пластица и Црн Врв” општина Кратово и општина Пробиштип.

2. Површина на истражниот простор од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 28,07 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки кои меѓусебно се поврзани со прави линии, кои се дадени во табелата:

| Точка | Координата<br>Y | Координата<br>X |
|-------|-----------------|-----------------|
| T-1   | 7.590.010,00    | 4.654.280,00    |
| T-2   | 7.592.149,00    | 4.654.280,00    |
| T-3   | 7.592.229,00    | 4.653.818,00    |
| T-4   | 7.592.632,00    | 4.654.040,00    |
| T-5   | 7.592.589,00    | 4.654.280,00    |
| T-6   | 7.596.240,00    | 4.654.280,00    |
| T-7   | 7.596.240,00    | 4.652.000,00    |
| T-8   | 7.595.000,00    | 4.652.000,00    |
| T-9   | 7.595.000,00    | 4.651.340,00    |
| T-10  | 7.596.240,00    | 4.649.430,00    |
| T-11  | 7.590.010,00    | 4.649.430,00    |

3. Концесијата за вршење на детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години, сметано од денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

4. Висината на надоместокот за концесијата од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералните сировини – бакар, злато и сребро на локалитетот „Пластица и Црн Врв“ општина Кратово и општина Пробиштип.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата за детални геолошки истражувања ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5057/1  
26 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

#### 3421.

Врз основа на член 17-а став (8) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 120/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.7.2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ“, ОПШТИНА КРАТОВО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП И ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ НА РУДАРСКО ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ СИЛЕКС АД - КРАТОВО**

1. На Рударско индустриски комбинат Силекс АД – Кратово му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Пластица и Црн Врв“ општина Кратово, општина Пробиштип и општина Свети Николе.

2. Површината на истражниот простор од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 29,11 \text{ km}^2$  и е определена со координатни точки кои меѓусебно се поврзани со прави линии, кои се дадени во табелата:

| Точка | Координата<br>Y | Координата<br>X |
|-------|-----------------|-----------------|
| T-1   | 7.584.000,00    | 4.654.280,00    |
| T-2   | 7.590.010,00    | 4.654.280,00    |
| T-3   | 7.590.010,00    | 4.649.430,00    |
| T-4   | 7.584.000,00    | 4.649.430,00    |

3. Концесијата за вршење на детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години, сметано од денот на потпишување на Договорот за концесија.

4. Висината на надоместот за концесијата од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот за утврдување на висината на надоместите за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералните сировини – бакар, злато и сребро на локалитетот „Пластица и Црн Врв“ општина Кратово, општина Пробиштип и општина Свети Николе.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата за детални геолошки истражувања ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5058/1  
26 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

#### 3422.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ-СКОПЈЕ**

##### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии - Управа за јавни приходи му престанува користењето на недвижна ствар – деловна зграда на КП бр.1226, КО Градско, број на зграда/друг објект 1, намена на зграда и други објекти А-5-4, Влез 1, кат ПР, Намена на посебен/заеднички дел од зграда П, внатрешна површина од 149м<sup>2</sup>, запишан во Имотен лист бр.1303, сопственост на Република Македонија.

##### Член 2

Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.

## Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии - Управа за јавни приходи и Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5272/1  
26 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 3423.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ-СКОПЈЕ

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии - Управа за јавни приходи му престанува користењето на недвижна ствар – деловна зграда која се наоѓа на ул. Алексо Демниев ББ, КО Велес, КП бр. 10285 дел 1, број на зграда/друг објект 14, намена на зграда и други објекти Б4-6, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 403м2 запишан во Имотен лист бр. 32165, сопственост на Република Македонија.

## Член 2

Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници -Скопје.

## Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии - Управа за јавни приходи и Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5272/2  
26 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 3424.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ-СКОПЈЕ

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии - Управа за јавни приходи му престанува користењето на недвижна ствар – деловна зграда која се наоѓа на ул. Железничка ранжирна станица - Трубарово, КО Трубарово - вонград, КП бр. 593, број на зграда/друг објект 10, намена на зграда и други објекти Г3-2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 1262м2, запишан во Имотен лист бр. 892, сопственост на Република Македонија.

## Член 2

Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.

## Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии - Управа за јавни приходи и Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5272/3  
26 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 3425.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ-СКОПЈЕ

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии - Управа за јавни приходи му престанува користењето на движни ствари - пружна и градежна механизација, ситна механизација и опрема, канцелариска опрема и мебел сопственост на Република Македонија и тоа:

| Вид                                         | Количина | Шифра    |
|---------------------------------------------|----------|----------|
| - БАГЕР ОИК - ЖЕЛЕЗНИЧКИ                    | 1        | 0055400  |
| - БАГЕР - ЛИБХЕР А 902                      | 1        | 0055418  |
| - РЕШЕТАЛКА ПЛОСЕР                          | 1        | 0152546  |
| - МАШИНА ПЛУГ ТИП-ССП 103                   | 1        | 0153122  |
| - МАШИНА ЗА НАВИВАЊЕ ТИРФОНИ                | 1        | 0155762  |
| - УТОВАРУВАЧ ГРАЈФЕР-ДОНЕЛИ КГС 3000        | 1        | 0156026  |
| - МОТОРЕН КРАН-ДОНЕЛИ                       | 1        | 0156323  |
| - ПОРТАЛНА ДИЗАЛИЦА ДОНЕЛИ-ПД               | 1        | 0157420  |
| - УТОВАРУВАЧ-ГРАЈФЕР                        | 1        | 0159756  |
| -САМОХОДНА МАШИНА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА КОЛОСЕК  | 1        | 0180109  |
| - МАШИНА ЗА РУКАЊЕ И НИВЕЛИРАЊЕ НА КОЛОСЕК  | 1        | 0181123  |
| - 4-ОСОВИНСКА ПАТ. Кола 80659250739-6       | 1        | 01550557 |
| - ВАГОН ЗА ТРАНСПОРТ НА КРАН ПД 350         | 1        | 0157800  |
| - 4- ОСОВИНСКИ ВАГОН-СПАЛНА-КАНЦЕЛАРИЈА 37  | 1        | 0051409  |
| - ТОВАРЕН ВАГОН-КИПЕР ФАМОС-3 80659983000-7 | 1        | 0059733  |
| - ТОВАРЕН ВАГОН-КИПЕР ФАМОС-3 80659983001-5 | 1        | 0059808  |
| - ТОВАРНА КОЛА 44659050004-2                | 1        | 0210690  |
| - ПЛАТО ВАГОН 44659050005-9                 | 1        | 0212878  |
| - ТОВАРНА КОЛА 44659050001-8                | 1        | 0213124  |
| - ТОВАРНА КОЛА 44659050002-6                | 1        | 0213751  |
| - ТОВАРНА КОЛА 44659050000-0                | 1        | 0214080  |

|                                              |   |         |
|----------------------------------------------|---|---------|
| - ТОВАРНА КОЛА 44659050011-7                 | 1 | 0214288 |
| - ТОВАРНА КОЛА 44659050013-3                 | 1 | 0214304 |
| - ТОВАРНА КОЛА 44659050012-5                 | 1 | 0214585 |
| - ТОВАРНА КОЛА 44659050009-1                 | 1 | 0214593 |
| - ТОВАРНА КОЛА 44659050008-3                 | 1 | 0215186 |
| - ТОВАРНА КОЛА 44659050010-9                 | 1 | 0215236 |
| - ТОВАРНА КОЛА 44659050007-5                 | 1 | 0215632 |
| - ТОВАРНА КОЛА 44659050003-4                 | 1 | 0215780 |
| - ТОВАРНА КОЛА 44659050006-7                 | 1 | 0216507 |
| - ПАРЧЕ ТЕШКА МОТОРНА ДРЕЗИНА СО КРАН-ДОНЕЛИ | 1 | 0129999 |
| - ТЕШКА МОТОРНА ДРЕЗИНА СО КРАН-ДОНЕЛИ       | 1 | 0130005 |
| - ЗАТВОРЕНА ПРИКОЛКА ЗА Т.М.Д.               | 2 | 0151902 |
| - ТЕШКА МОТОРНА ДРЕЗИНА-РОБЕЛ                | 1 | 0152462 |
| - ТЕШКА МОТОРНА ДРЕЗИНА-РОБЕЛ                | 1 | 0152769 |
| - ТЕШКА МОТОРНА ДРЕЗИНА СО КРАН-ДОНЕЛИ Д-74  | 1 | 0181735 |
| - МИКСЕР ЗА МЕШАЊЕ НА БЕТОН ОД 6 М3          | 1 | 0039404 |
| - БАГЕР А-600 ДПК                            | 1 | 0067017 |
| - УТОВАРУВАЧ НА ГУМЕНИ ТОЧКОВИ 1732 УЛТ 150  | 1 | 0162172 |
| - ДВООСОВЕН ВАГОН БР.9090019-6               | 1 | 0039453 |
| - ТЕШКА МОТОРНА ДРЕЗИНА-РОБЕЛ                | 1 | 0153668 |
| - МОТОРНА ДРЕЗИНА-РОБЕЛ Ф8Л-413              | 1 | 0162552 |

| Вид                                    | Количина | Шифра   |
|----------------------------------------|----------|---------|
| АГРЕГАТ GE6500 ДЕС/ГС                  | 1        | 0076166 |
| - КОМПРЕСОР-П-20-БФ                    | 1        | 0152520 |
| - АГРЕГАТ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ТОЧКОВИ    | 1        | 0152926 |
| - ПОКРЕТЕН ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРО АГРЕГАТ 40 КЊ | 1        | 0181842 |
| - АГРЕГАТ 57 КВА-ХОНДА ТЕЦТ            | 1        | 0080069 |
| - АПАРАТ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ СО АРГОН И ЦО2  | 1        | 0036228 |
| - МАШИНА ЗА НАВИВАЊЕ НА ТИРФОНИ        | 2        | 0038794 |
| - ВИБРАЦИОНЕН ВАЉАК ДВВ 750            | 1        | 0053421 |
| - ФЛАШЕНЗУГ-КЛЕШТИ ЗА ШИНИ             | 6        | 0055426 |

|                                                  |   |         |
|--------------------------------------------------|---|---------|
| - ХИДРАУЛИЧНА СПРАВА ЗА ОБР. НА АТ.ВАГОНИ        | 2 | 0055434 |
| - МАШ.-ШТИЛ ЗА СЕЧЕЊЕ АСФАЛТ И БЕТОН             | 1 | 0059774 |
| - АПАРАТ ЗА ПЕРЕЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНИ               | 1 | 0072470 |
| - МАШИНА ЗА НАВИВАЊЕ ТИРФОНИ ТС-2                | 1 | 0150540 |
| - МАШИНА ЗА НАВИВАЊЕ ТИРФОНИ ТС-2                | 1 | 0150565 |
| - МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ШИНА СРН                      | 1 | 0150755 |
| - МАШИНА ЗА БУШЕЊЕ ШИНА ПР-3                     | 1 | 0150854 |
| - МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ВАРОВО ЕСН                    | 1 | 0150870 |
| - БРУСИЛИЦА                                      | 1 | 0151340 |
| - КОМПЛЕТНА ГАРНИТУРА ЗА АТ. ЗАВАРУВАЊЕ ШИНИ     | 1 | 0152314 |
| - ИСПРАВЉАЧ ЗА ПАЛЕЊЕ НА МАШИНИ                  | 1 | 0159954 |
| - МАШИНА ЗА НАВИВАЊЕ ТИРФОНИ                     | 1 | 0164970 |
| - МАШИНА ЗА НАВИВАЊЕ ТИРФОНИ СО ДВА ТОЧКА        | 1 | 0181131 |
| - МАШИНА ЗА НАВИВАЊЕ ТИРФОНИ СО ДВА ТОЧКА        | 1 | 0181149 |
| - МАШИНА ЗА НАВИВАЊЕ ТИРФОНИ СО ДВА ТОЧКА        | 1 | 0181156 |
| - ХИДРАУЛИЧЕН УРЕД ЗА ИСТЕГАЊЕ ШИНИ              | 1 | 0181206 |
| - МАШИНА ЗА БУШЕЊЕ ШИНИ ПР-3-АА                  | 1 | 0181446 |
| - СТАРТЕР ЗА ПАЛЕЊЕ НА МАШИНИ                    | 1 | 0181776 |
| - УНИВЕРЗАЛЕН СТРУТ УС-400А/1500                 | 1 | 0182238 |
| - КОЛЕНО ЗА ВИТКАЊЕ НА ШИНИ РОБЕЛ                | 1 | 0181685 |
| - ЛИНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАЛАПИ ЗА АТ. ВАРОВИ | 1 | 0021576 |
| - СПРАВА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВАРОВИ                 | 1 | 0021618 |
| - ТЕОДОЛИТ СО МЕРКА ЗА ДАЉИНА И БУСОЛА           | 1 | 0156190 |
| - ТЕОДОЛИТ АУТОРЕДУКЦИОНИ ЦАИС СО ДВЕ ЛЕТВИ      | 1 | 0156398 |
| - ТЕОДОЛИТ КАЛАС                                 | 1 | 0156497 |
| - НИВЕЛИР 007-ЦАИС                               | 1 | 0156497 |
| - ТЕРЕНСКА СТАМБЕНА ПРИКОЛИЦА                    | 1 | 0181073 |
| - ФИКСНА РАДИОСТАНИЦА МОТОРОЛА ГМ 300            | 1 | 0038570 |
| - РАЧНА РАДИОСТАНИЦА ГП 340                      | 3 | 0038588 |
| - КЛИМА УРЕД ЕЛЕКТРА 12                          | 1 | 0003891 |
| - КЛИМА УРЕД ЕЛЕКТРА 9-22                        | 3 | 0038836 |



|                                           |   |         |
|-------------------------------------------|---|---------|
| - ПОКРЕТНИ КЛИПНИ КОМПРЕСОРСКИ АПАРАТ     | 1 | 0152140 |
| - ТРАНСФОРМАТОР ЗА ЗАВАРУВАЊЕ             | 1 | 0153429 |
| - ДИЗЕЛ АГРЕГАТ ОД 40 КИЛОВАТИ            | 1 | 0074008 |
| - АКУМУЛАТОРСКИ ИСПРАВЉАЧ                 | 1 | 0162685 |
| - КОМПРЕСОР ЗА ВОЗДУХ ЕКА-500             | 1 | 0164251 |
| - МОТОРНА ПИЛА СТИЛ 044                   | 1 | 0038554 |
| - ПНЕУМАТСКИ ЧЕКАН ЦПК-10                 | 2 | 0038562 |
| - ВИБРАТОР КАВАСАКИ ФГ 201Д ВИБРО ИГЛА 45 | 1 | 0038620 |
| - ПНЕУМАТСКИ ЧЕКАН СРК 17                 | 1 | 0059568 |
| - ПНЕУМАТСКИ ЧЕКАН СРК 10                 | 1 | 0059840 |
| - ПИКОМЕР Ц-9 СО СПОЈНИЦИ ПНЕУМАТ.        | 1 | 0069914 |
| - ПИКОМЕР АЦ16 ПНЕУМАТИЧКИ                | 1 | 0069922 |
| - ЕЛЕКТРИЧЕН НАВИВАЧ ЗА БЕТОН             | 1 | 0080291 |
| - ДИЗЕЛ ВИЉУШКАР СО ЗАШТИТЕН РАМ          | 1 | 0151076 |
| - ПОТПОРНЕ НОГЕ                           | 3 | 0151506 |
| - ПНЕУМАТСКИ ЧЕКАН                        | 1 | 0151597 |
| - САМОХОДНА ВИБРОСТИСКАЛИЦА               | 1 | 0151647 |
| - ЕЛЕКТРИЧНА ПУМПА ЊА-30ГЕЛ               | 1 | 0152629 |
| - ЕЛЕКТРИЧНА ПУМПА ЊА-30ГЕЛ               | 1 | 0152637 |
| - ВИБРО НАБИЈАЧ БНП-2                     | 1 | 0152900 |
| - ВОЗДУШЕН ВИБРАТОР 0 80                  | 2 | 0152942 |
| - ПЕРВИБРАТОР БЕНЗИСКИ                    | 1 | 0152959 |
| - ЕЛЕКТРИЧЕН ПЕРВИБРАТОР                  | 2 | 0156182 |
| - БЕТОНСКА ПУМПА ЗА ВГРАДУВАЊЕ НА БЕТОН   | 1 | 0156588 |
| - СТОБИЛНА МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ШИНА          | 1 | 0158170 |
| - МАШИНА ЗА ШПРИЦАЊЕ БЕТОН                | 1 | 0159772 |
| - ИСПРАВЉАЧ                               | 1 | 0161273 |
| - СТОЛАРСКА МАШИНА                        | 1 | 0161877 |
| - СТОЛНА БУШИЛИЦА ТВ-23                   | 1 | 0180265 |
| - СТАБИЛНА БРУСИЛИЦА 200-300              | 1 | 0181792 |
| - ЦИРКУЛАР                                | 1 | 0181891 |

|                                    |   |         |
|------------------------------------|---|---------|
| - ГРАДЕЖНИ СКЕЛИ 1/12              | 1 | 0152181 |
| - НИВЕЛИР КОНИ-007-360             | 1 | 0181750 |
| - ТЕОДОЛИТ ЦАЈЕ ТЕО-0101А          | 1 | 0182188 |
| - МЕРАЧ ЗА ГОРИВО 24В              | 1 | 0182212 |
| - МЕРАЧ ЗА ГОРИВО 12В              | 1 | 0182220 |
| - ЦИСТЕРНА ЗА ВОДА                 | 1 | 0152389 |
| - РАЧНИ ВИЉУШКАРИ                  | 2 | 0075002 |
| - МАЗАЛИЦА                         | 1 | 0151472 |
| - КОНЗОЛНА ДИЗАЛИЦА                | 1 | 0158329 |
| - ХИДРАУЛИЧНА ДИЗАЛИЦА             | 1 | 0158428 |
| - ХИДРАУЛИЧНА ДИЗАЛИЦА             | 1 | 0158527 |
| - ЛАНЧАНА ДИГАЛКА ФЛАШЕНЦУГ ЛД-1   | 1 | 0180166 |
| - ХИДРАУЛИЧНА ДИГАЛКА ОД 12.5 ТОНА | 1 | 0182279 |

| Вид                                  | Количина | Шифра   |
|--------------------------------------|----------|---------|
| - КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ 1 7 ДИВ        | 1        | 0072595 |
| - БЛАГАЈНИЧКА КАСА                   | 1        | 0151613 |
| - ФОТЕЉИ                             | 4        | 0152397 |
| - ОРМАН МАЛИ ЗА АКТИ                 | 3        | 0152595 |
| - ВИТРИНА К-05                       | 1        | 0152694 |
| - ОРМАН МЕТАЛНИ                      | 1        | 0152892 |
| - ОРМАН МЕТАЛНИ ЗА РАБОТНИ ОДЕЛА     | 1        | 0152991 |
| - ОРМАН ГВОЗДЕН ЗА РАБОТНО ОДЕЛО     | 1        | 0153098 |
| - МАСА ЗА ПИШУВАЊЕ БИРО              | 3        | 0153197 |
| - ОРМАН МЕТАЛЕН                      | 6        | 0153395 |
| - МАСА ЗА ПИШУВАЊЕ БИРО              | 3        | 0153494 |
| - БИРО ДАКТИЛОГРАФСКО                | 1        | 0153791 |
| - СТОЛИЦИ ДАКТИЛОГРАФСКИ             | 1        | 0153999 |
| - ФОТЕЉА РАБОТНА                     | 1        | 0154195 |
| - СТОЛИЦИ КОКЛИЦИ                    | 9        | 0161471 |
| - СТОЛ ПИСАЧИ                        | 3        | 0161679 |
| - РАБОТНО БИРО ХРАСТОВО 3010/2 150   | 1        | 0180679 |
| - БИРО ЗА ПИШУВАЊЕ                   | 2        | 0180935 |
| - КОНФЕРЕНЦИСКА МАСА                 | 1        | 0181008 |
| - РАБОТНО БИРО ПЛАВО 1051            | 1        | 0181859 |
| - РАБОТНО БИРО Б-0325 (ПС-325)       | 1        | 0181875 |
| - ДРВЕНИ ОРМАНИ СО ШИБЕР ВРАТА       | 3        | 0255646 |
| - ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНА ПЕЧКА 6КЊ        | 1        | 0161570 |
| - ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНА ПЕЧКА            | 1        | 0162966 |
| - ТЕРМО ПЕЧКА ЦЕР 6КЊ                | 1        | 0180034 |
| - ТЕРМО ПЕЧКА ЦЕР 3КЊ                | 1        | 0180042 |
| - ТЕРМО ПЕЧКА ЦЕР 3КЊ                | 1        | 0180059 |
| - ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНА ПЕЧКА ЦЕР АД-22Н | 1        | 0180430 |
| - ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНА ПЕЧКА ЦЕР АД-22Н | 1        | 0180448 |

|                                                |    |         |
|------------------------------------------------|----|---------|
| - ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНА ПЕЧКА ЦЕР АД-22Н           | 1  | 0180455 |
| - ЕЛЕКТРИЧЕН ШПОРЕТ 2422Н                      | 1  | 0181883 |
| - КОНТЕЊЕР-КАНЦЕЛАРИЈА 160, 45м2               | 1  | 0151050 |
| - ТЕЛЕФОН ЕТА 85-С                             | 2  | 0065433 |
| - СЕКРЕТАРСКА ТЕЛЕФОНСКА ГАРНИТУРА ОИСИКОМ 1+8 | 1  | 0180901 |
| - КОМПЈУТЕР ИНТЕР ПЕНТИУМ 550МЦЗ-128           | 1  | 0038810 |
| - ПРИНТЕР ЕПСОН ФЦ 1170                        | 1  | 0038828 |
| - ПРИНТЕР ХП ДЕСК ЈЕТ 840 С                    | 1  | 0039396 |
| - ИБМ РС-330-П166 ММЦ СО МОНИТОР               | 1  | 0049106 |
| - ПЕЧАТАР-ЛЕКСМАРК ОПРА ЛАСЕР                  | 1  | 0049254 |
| - КОМПЈУТЕР КОМПЛЕТ 7832 ЦРТ ФИЛИПС 17         | 1  | 0055442 |
| - ПРИНТЕР ЕПСОН ЛА 2090                        | 1  | 0055467 |
| - КОМПЈУТЕР КОМПЛЕТ П4ЛГА775                   | 1  | 0055475 |
| - СВИЧ 10/100 МБПС 8 ПОРТ СМЦ                  | 1  | 0069831 |
| - КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ ПИИИ 1,6ХЗ               | 1  | 0069832 |
| - П.КОМПЈУТЕР 1 КОНФИГУРАЦИЈА                  | 1  | 0074000 |
| - ЛАСЕРСКИ ПРИНТЕР ХП М201522                  | 1  | 0074002 |
| - П.КОМПЈУТЕР 2 КОНФИГУРАЦИЈА                  | 1  | 0074001 |
| - РС ПИВ-ЦПУ-АМД 3000+64бит                    | 1  | 0074004 |
| - РС ПИВ-ЦПУ-АМД 3000 64бит                    | 1  | 0074005 |
| - ПРИНТЕР ХЕЛВЕТ ПАЦКАРД ЛАСЕР ЈЕТ 1006        | 1  | 0074007 |
| - П.КОМПЈУТЕР КОНФИГУРАЦИЈА                    | 1  | 0074003 |
| - ЕЛЕКТРОНСКИ КАЛКУЛАТОР                       | 2  | 0066019 |
| - ФАКС 13120                                   | 1  | 0074310 |
| - ЕЛЕКТРОНСКИ СТОЛНИ КАЛКУЛАТОР ТРС-М-603      | 2  | 0180364 |
| - МАШИНА ЗА ПИШУВАЊЕ ИМБ-196-Г                 | 1  | 0182162 |
| - СТОЛИЦИ МЗ-103                               | 11 | 0063461 |
| - СТОЛИЦИ СО НАСЛОН                            | 33 | 0150052 |
| - РАБОТНО БИРО                                 | 7  | 0150094 |
| - СТОЛИЦИ СО НАСЛОН                            | 8  | 0150219 |
| - ПЛАКАРИ                                      | 2  | 0151779 |

|                                |    |          |
|--------------------------------|----|----------|
| - КОНФЕРЕНЦИСКА МАСА УТ-130    | 2  | 01520742 |
| - БИРО ЗА ПИШУВАЊЕ             | 1  | 0160788  |
| - БИРО РАБОТНО 1082            | 1  | 0162271  |
| - МАСА КОНФЕРЕНЦИСКА           | 1  | 0162370  |
| - ФОТЕЉИ АСТОН                 | 13 | 0162479  |
| - ФОТЕЉА ЉУБЉАНА               | 1  | 0162578  |
| - МЕТАЛНА КАСА                 | 1  | 0162784  |
| - БИРО ПИСАКЕ ХРАСТОВО         | 1  | 0180026  |
| - БИРО ЗА ПИШУВАЊЕ             | 1  | 0180117  |
| - МЕТАЛНА КАСА Б-1             | 1  | 0180125  |
| - МЕТАЛЕН ОРМАН ОБ-1           | 1  | 0180133  |
| - ПЛАКАР                       | 2  | 0180307  |
| - ПЛАКАР                       | 1  | 0180315  |
| - РАБОТНО БИРО 0908 ХФМ        | 3  | 0180372  |
| - БИРО ЗА ПИШУВАЊЕ             | 1  | 0180414  |
| - МЕТАЛЕН ОРМАН 340 БЕЗ ТРЕЗОР | 1  | 0180422  |
| - ОРМАН МЕТАЛЕН СО ТРЕЗОР      | 1  | 0180539  |
| - ОРМАН ДВОКРИЛЕН              | 1  | 0180562  |
| - ОРМАН СО РОЛЕТНИ             | 1  | 0180570  |
| - МАСА ЗА ПИШУВАЊЕ БИРО        | 7  | 0180588  |
| - АСТАЛ ОКРУТЛИ                | 1  | 0180604  |
| - ТЕЛЕФОНСКИ АСТАЛ             | 1  | 0180612  |
| - МЕТАЛЕН ОРМАН СО ТРЕЗОР      | 1  | 0180638  |
| - МЕТАЛЕН ОРМАН КВП            | 1  | 0180653  |
| - РАБОТНО БИРО ЗЕЛЕНО П-0908   | 4  | 0180687  |
| - МЕТАЛЕН ОРМАН Ш-3            | 1  | 0180711  |
| - ОРМАН ЖЕЛЕЗЕН СО ТРЕЗОР      | 1  | 0180760  |
| - МЕТАЛЕН ОРМАН ШТ-3           | 1  | 0180836  |
| - МЕТАЛЕН ОРМАН ШТ-3           | 1  | 0180844  |
| - БИРО РАБОТНО 1051 ПЛАВО      | 1  | 0180976  |
| - БИРО РАБОТНО 1052 ПЛАВО      | 1  | 0180984  |

|                                             |   |         |
|---------------------------------------------|---|---------|
| - ДАКТИЛО ПРИКЛУЧОК 1221 ПЛАВ               | 1 | 0180992 |
| - РЕГАЛ                                     | 1 | 0181347 |
| - РЕГАЛ                                     | 1 | 0181354 |
| - ПРАВОСМУКАЛКА ВАП-ГТ-ТУРБО СО ФИЛТЕР КЕСИ | 1 | 0020784 |

**Член 2**

Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.

**Член 3**

Директорот на Управата за јавни приходи склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5272/4  
26 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**3426.**

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ-СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии - Управа за јавни приходи му престанува користењето на движни ствари – моторни возила, сопственост на Република Македонија и тоа:

| Вид                     | Марка       | Тип                   | Број на шасија                    | Број на мотор                | Година на производство      | Регистарска ознака              |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Автобус                 | SANOS       | 411 MBP/BO            | број на шасија 23446              | број на мотор 009931         | година на производство 1993 | со регистарски ознаки SK-997-NH |
| Автобус                 | FAP SANOS   | 415                   | број на шасија 20943              | број на мотор 168349         | година на производство 1990 | со регистарски ознаки SK-832-JT |
| Товарно моторно возило  | FAP         | 1921                  | број на шасија 112490             | број на мотор 169389         | година на производство 1990 | со регистарски ознаки SK-594-KR |
| Товарно моторно возило  | ZASTAVA     | 80 12 AD              | број на шасија 059757             | број на мотор 539968         | година на производство 1991 | со регистарски ознаки SK-635-MT |
| Товарно моторно возило  | ZASTAVA     | 650 AN                | број на шасија 81019331 D         | број на мотор 068109         | година на производство 1982 | со регистарски ознаки SK-130-AS |
| Патничко моторно возило | LADA        | SAMARA                | број на шасија ХТА210900K 0454222 | број на мотор 463733         | година на производство 1989 | со регистарски ознаки SK-390-EG |
| Патничко моторно возило | ZASTAVA     | LADA SAMARA           | број на шасија 1144705            | број на мотор 1159543        | година на производство 1993 | со регистарски ознаки SK-487-EL |
| Патничко моторно возило | LADA SAMARA | 21093                 | број на шасија ХТА210930X24 11269 | број на мотор 2509968        | година на производство 1999 | со регистарски ознаки SK-553-JV |
| Патничко моторно возило | LADA NIVA   | 21213                 | број на шасија ХТА210130T11 63575 | број на мотор 3831870        | година на производство 1995 | со регистарски ознаки SK-751-GB |
| Патничко моторно возило | LADA VAZ    | 2121 (NIVA INJECTION) | број на шасија ХТА212140618 20671 | број на мотор 21214A/8487871 | година на производство 2006 | со регистарски ознаки SK-426-PP |
| Патничко моторно возило | TOYOTA      | AVENSIS               | број на шасија SBIBD56L90 - 93913 | број на мотор 1AD/5413511    | година на производство 2008 | со регистарски ознаки SK-756-SR |

**Член 2**

Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.

**Член 3**

Директорот на Управата за јавни приходи склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5272/5  
26 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

**3427.**

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАД**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Министерството за финансии-Царинска управа на Република Македонија за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад на движните ствари кои поради нивната дотраеност, неупотребливост или технолошка застареност не можат да се продадат или разменат како такви согласно Одлуката за усвојување на Извештајот за редовниот годишен попис за 2015 година на средствата и обврските на Царинската управа на Република Македонија бр. 02-074064/15-0037 од 8.2.2016 година донесена од директорот на Царинската управа.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5274/1  
26 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

**3428.**

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

**Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево, бр.42-2959/18 од 17.3.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/15).

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5309/1  
26 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

**3429.**

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ**

**Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари -објекти, на Бул. 3-та Македонска бригада кои се наоѓаат на КП 1770/2 КО Кисела Вода 2 и тоа:

- зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПО број 1, намена на посебниот дел од зградата ск, со внатрешна површина од 176 м<sup>2</sup>;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПО број 1, намена на посебниот дел од зградата г, со внатрешна површина од 436 м<sup>2</sup>;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПО број 1, намена на посебниот дел од зградата п, со внатрешна површина од 542 м<sup>2</sup>;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПО број 1, намена на посебниот дел од зградата лф1, со внатрешна површина од 1 м<sup>2</sup>;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПО број 1, намена на посебниот дел од зградата лф2, со внатрешна површина од 2 м<sup>2</sup>;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПР број 1, намена на посебниот дел од зградата дп, со внатрешна површина од 713 м<sup>2</sup>;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 2 кат ПР број 1, намена на посебниот дел од зградата дп, со внатрешна површина од 256 м<sup>2</sup>;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 3 кат ПР број 1, намена на посебниот дел од зградата хс, со внатрешна површина од 9 м<sup>2</sup>;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат 1 број 1, намена на посебниот дел од зградата дп, со внатрешна површина од 359 м<sup>2</sup>;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 3 кат 1 број 1, намена на посебниот дел од зградата дп, со внатрешна површина од 305 м<sup>2</sup>;



- зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат 2 број 1, намена на посебниот дел од зградата дп, со внатрешна површина од 784 м<sup>2</sup>;
  - зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат 2 број 1, намена на посебниот дел од зградата пп, со внатрешна површина од 6 м<sup>2</sup>;
  - зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат 3 број 1, намена на посебниот дел од зградата дп, со внатрешна површина од 781 м<sup>2</sup>;
  - зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат 4 број 1, намена на посебниот дел од зградата дп, со внатрешна површина од 783 м<sup>2</sup>;
  - зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат 5 број 1, намена на посебниот дел од зградата дп, со внатрешна површина од 797 м<sup>2</sup>;
  - зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат 6 број 1, намена на посебниот дел од зградата дп, со внатрешна површина од 342 м<sup>2</sup>;
  - зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат 6 број 1, намена на посебниот дел од зградата пп, со внатрешна површина од 33 м<sup>2</sup>;
  - зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат 6 број 1, намена на посебниот дел од зградата п, со внатрешна површина од 36 м<sup>2</sup>;
  - зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат 7 број 1, намена на посебниот дел од зградата дп, со внатрешна површина од 12 м<sup>2</sup>;
  - зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат 8 број 1, намена на посебниот дел од зградата п, со внатрешна површина од 23 м<sup>2</sup>;
  - зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 број 1, намена на посебниот дел од зградата хс, со внатрешна површина од 270 м<sup>2</sup>;
  - зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 број 1, намена на посебниот дел од зградата хс2, со внатрешна површина од 23 м<sup>2</sup>;
  - зграда 2, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат пр број 1, намена на посебниот дел од зградата дп, со внатрешна површина од 155 м<sup>2</sup>;
  - зграда 2, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат пр број 1, намена на посебниот дел од зградата пп, со внатрешна површина од 11 м<sup>2</sup>;
- во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

## Член 2

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5466/1  
26 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

## 3430.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРОИЗВОДЕН КОМПЛЕКС КО ГЛУМОВО ОПШТИНА САРАЈ

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на производен комплекс КО Глумово, општина Сарај.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр.                           | Катастарска општина | Викано место | Катастарска култура | Катастарска класа    |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 285/1-дел                                         | Глумово             | Долно Драче  | нива                | 4                    |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                     |              |                     | 2028,9м <sup>2</sup> |

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5548/1  
26 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

## 3431.

Врз основа на член 51 став (1) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015 и 30/2016), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.7.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТРАНКИ ДРЖАВЈАНИ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

## Член 1

Со оваа одлука се доделуваат вкупно 50 стипендии на странски државјани од интерес за Република Македонија за студенти со македонско потекло кои живеат во државите на Балканскиот полуостров.

## Член 2

Стипендија се доделува на студентите од член 1 од оваа одлука кои ќе се запишат како редовни студенти на државните универзитети, и тоа: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид и Универзитетот во Тетово во студиската 2016/2017 година.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5748/1  
26 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Никола Тодоров, с.р.**

## 3432.

Врз основа на член 34 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 јули 2016 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД - ОХРИД**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Хидробиолошки завод - Охрид бр. 02 – 264/2 од 24 јуни 2016 година, со која за директор на Институтот е избрана д-р Елизабета Велјаноска-Сарафиловска, научен советник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6156/1  
6 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**м-р Владимир Пешевски, с.р.**

## 3433.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 146/2015, 39/2016 и 63/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули 2016 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИК ОД ОПШТИНАТА НА ЧИЕ ПОДРАЧЈЕ СЕ НАОГА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА - ОХРИД**

1. Марјан Музоски се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник од општината на чие подрачје се наоѓа националниот парк на Јавната установа Национален парк Галичица - Охрид.

2. За член на Управниот одбор-претставник од општината на чие подрачје се наоѓа националниот парк на Јавната установа Национален парк Галичица - Охрид се именува Климент Совковски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6157/1  
19 јули 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Никола Тодоров, с.р.**

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

## 3434.

Врз основа на член 27 став 1 алинеја 8 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за внатрешни работи донесе

## ПРАВИЛНИК

**ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА, КАДРИТЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИ ПОТВРДИ ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ И ПРОБНИ ТАБЛИЦИ ОД СТРАНА НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА И НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ПУШТААТ ВОЗИЛА НА ПАЗАР, ДОКОЛКУ ИЗДАВААТ ПОТВРДИ ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ И ПРОБНИ ТАБЛИЦИ**

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови во однос на просторот, опремата, кадрите, формата, содржината и начинот на водење на евиденција за издадени потврди за пробно возење и пробни табели од страна на правните лица овластени за вршење на технички преглед на возила и на правните лица кои пуштаат возила на пазар, доколку издаваат потврди за пробно возење и пробни табели.

## Член 2

(1) Правното лице за вршење технички преглед на возила треба да има просторија осветлена со дневна светлина, со природно или вештачко (со вентилациони уреди) проветрување, во која има простор за пристап на странките и простор за опремата од членот 4 од овој правилник.

(2) Покрај просторијата од ставот (1) на овој член, правното лице треба да има соодветно обезбедена, односно заштитена помошна просторија (магацин) за складирање на потврди за пробно возење и пробни табели, во непосредна близина на просторијата од ставот (1) на овој член.

## Член 3

(1) Правното лице кое пушта возила на пазар, доколку издава пробни табели и потврди за пробно возење, за вршење на работите на издавање пробни табели и потврди за пробно возење треба да има:

- посебна просторија согласно членот 2 од овој правилник или

- соодветен простор во рамките на објектите каде врши продажба на возила, кој ги исполнува условите пропишани за посебната просторија од членот 2 од овој правилник.

(2) Покрај просторијата од ставот (1) алинеја 1 на овој член, правното лице кое пушта возила на пазар треба да има соодветно обезбедена, односно заштитена помошна просторија (магацин) за складирање на потврди за пробно возење и пробни табели, во непосредна близина на просторијата од ставот (1) алинеја 1 на овој член.

## Член 4

Правното лице за вршење технички преглед на возила и правното лице кое пушта возила на пазар, доколку издава потврди за пробно возење и пробни табели, треба да има опрема, и тоа:

- работна маса (пулт, шалтер, биро);  
- метална каса;

- дополнителна метална каса за складирање на потврдите за пробно возење и пробните табели;
- телефонска врска;
- опрема за канцелариско работење и
- информатичка опрема и софтверска апликација што овозможува поврзување со автоматската евиденција на регистрирани возила во Министерството за внатрешни работи и интернет конекција од најмалку 1 mb/s.

**Член 5**

Правното лице за вршење технички преглед на возила и правното лице кое пушта возила на пазар, доколку издава потврди за пробно возење и пробни табели, треба да има вработено лице кое освен општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следните услови:

- да има завршено средно образование и
- да има потврда (сертификат) за основни познавања од областа на информатиката.

**Член 6**

(1) Евиденцијата што ја води правното лице за вршење технички преглед на возила и правното лице кое пушта возила на пазар за издадените потврди за пробно возење и пробни табели, ги содржи следните рубрики:

- реден број;
- име и презиме на сопственикот на возилото/назив на правно лице сопственик на возилото;
- регистарски број на пробна табела;
- сервиски број на потврда за пробно возење;
- вид, марка, тип на возило;
- број на шасија на возилото;
- број на полиса за извршено задолжително осигурување;
- осигурителна компанија од која е издадена;
- датум на издавање и важност на потврдата за пробно возење;
- потпис на службеното лице и
- забелешка.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води во хартиена форма.

**Член 7**

Со денот на отпочнување на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за поблиските услови во однос на просторот, опремата и кадрите за правните лица за регистрација на возила и правните лица кои пуштаат на пазар возила доколку издаваат пробни табели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/09 и 13/13).

**Член 8**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува по 30 дена од денот на неговото влегување во сила.

Бр. 1311-45643/1  
26 јули 2016 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
м-р **Митко Чавков**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

**3435.**

Врз основа на член 12 став (12) од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/09, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15 и 39/16) министерот за земјоделство шумарство и водостопанство донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИ- СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИ- ТЕ РАБОТИ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

**Член 1**

Во Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/15 и 227/15) во членот 2 став 1 алинеја 2 износот „0,06“ се заменува со износот „0,5“.

**Член 2**

Во членот 4 износот „20.000“ се заменува со износот „10.000“.

**Член 3**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Бр.02-6614/4  
26 јули 2016 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

**3436.**

Врз основа на член 18 став (14) од Законот за просечно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ- НОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМА- ЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, ФОР- МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИ- ЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ- ТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ

**Член 1**

Во Правилникот за начинот за издавање, обновување и одземање на лиценците и овластувањата, формата и содржината на образецот на лиценците и овластувањата, висината на надоместокот за издавање на лиценците и овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистрите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/16), во членот 6 во ставот 1 зборот „портакалова“ се заменува со зборовите „светло жолта“.

**Член 2**

Во членот 7 во ставот 1 зборот „црвена“ се заменува со зборовите „светло жолта“.

**Член 3**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-10000/1  
22 јули 2016 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Владо Мисајловски**, с.р.



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016142